



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Скопје
Год 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 21 март 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 36 динари. — Преплатата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телеко 11756

240.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 33/79 и 52/79) и член 1 став 2 од Законот за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА МАЗУТ, СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ГАСОВИ И ДРУГИ ГАСОВИТИ ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ ВО ГАСОВИТА СОСТОЈБА

1 Во Одлуката за ослободување од плаќање на увозни давачки на увозот на мазут, сурова нафта, нафтени гасови и други јагленоводороди во гасовита состојба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79 и 6/80) во точка 3 зборовите: „од 1 јануари до 29 февруари 1980 година“ се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари до 31 декември 1980 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 105
7 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

241.

Врз основа на член 193 став 3 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), а во согласност со Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ТЕКОВНИТЕ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ ВО 1980 ГОДИНА

1. Најмалиот износ на тековните девизни резерви во 1980 година во конвертибилни средства за плаќање се утврдува во противвредноста од 34.200.000.000 динари односно 1,8 милијарди САД долари, пресметано според курсот од 19 динари за 1 САД долар.

2. Тековните девизни резерви од точка 1 на оваа одлука ги сочинуваат:

1) побарувањата на Народната банка на Југославија во конвертибилни девизи што се наоѓаат на сметките во странство, освен делот на тие побарувања што ги сочинуваат постојаните девизни резерви;

2) побарувањата на банките овластени за вршење на платниот промет и на кредитните работи со странство во конвертибилни девизи, што се наоѓаат на сметките во странство;

3) ефективните странски пари и чекови во касите на Народната банка на Југославија и на овластените банки.

3. Народната банка на Југославија делот од тековните девизни резерви од точка 2 одредба под 1 на оваа одлука ќе го пласира во странство, водејќи притоа сметка со ангажирањето на тие средства на тековните девизни резерви да не се загрозува извршувањето на обврските од член 190 став 4 и член 191 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство.

Банките овластени за вршење на работите на платниот промет и на кредитните работи со странство можат делот од тековните девизни резерви од точка 2 одредбата под 2 од оваа одлука да го користат за давање во депозит, согласно со Одлуката за условите под кои банките овластени за работите со странство можат средствата на сметките во странство да ги даваат во депозит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 106
6 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Погпретседател,
Звоне Драган с. р.

242.

Врз основа на член 29 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ МАГНЕТОФОНИ И МАГНЕТОФОНСКИ ЛЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА

1. Се ослободува од плаќање царина Сојузот на слепите на Југославија на увозот на 750 магнетофони од тар. број 92.11/46 и на увозот на магнетофонски ленти од тар. број 92.12/1 од Царинската тарифа.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши во 1980 година.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п бр. 107
13 март 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с.р.

243.

Врз основа на член 67 ст. 1 и 3 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана сојузниот секретар за внатрешни работи, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕМИНУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ, ПРЕСТОЈ, НАСЕЛУВАЊЕ, ЛОВ И РИБОЛОВ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат: начинот на вршење контрола на преминувањето на државната граница, пренесувањето на оружје преку државната граница, движењето и задржувањето на граничниот премин, движењето и престојот во граничниот појас, ловот и риболовот во граничниот појас, населувањето во граничниот појас, давањето одобренија за летање на цивилното воздухопловство над граничниот појас, изградбата на објекти во граничниот појас и евиденцијата за контролата на преминувањето на државната граница, како и обрасците на дозволите за движење и престој на граничниот премин, за движење и престој надвор од местото на граничниот премин и за движење и престој во граничниот појас.

1. Контрола на преминувањето на државната граница

Член 2

Контрола на преминувањето на државната граница се врши веднаш по доаѓањето на превозното средство, односно на патникот на граничниот премин. Контрола може, по потреба, да се врши во самото превозно средство или на друго определено место на подрачјето на граничниот премин.

Контролата на преминувањето на државната граница се врши за време на редовното задржување на превозното средство на граничниот премин, а по исклучок може да се врши во возови, воздухоплови, во поморски и речни пловила во меѓународниот сообраќај и надвор од граничниот премин.

Контрола на преминувањето на државната граница вршат, по правило, органите за внатрешни работи надлежни за контрола на преминувањето на државната граница при влегувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија први, а при излегувањето од Социјалистичка Федеративна Република Југославија последни.

Член 3

Организациите на здружен труд за искористување на луѓи односно за искористување на речни, езерски и воздухопловни пристаништа и железничко-транспортните организации на здружен труд, како и сопствениците односно корисниците на пре-

возни средства во меѓународниот поморски, речен, езерски, воздушен и железнички сообраќај се должни навремено, а најдоцна во рок од два часа ако се работи за воздухоплов, односно 12 часови ако се работи за други превозни средства, да го известат органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница за влегувањето, односно излегувањето на редовните и вонредните превозни средства што ја преминуваат државната граница.

Член 4

Организациите на здружен труд за искористување на луѓи, односно за искористување на речни, езерски и воздухопловни пристаништа и железничките транспортни организации на здружен труд, како и сопствениците односно корисниците на превозни средства, односно лицата што управуваат со превозни средства во меѓународниот сообраќај се должни на овластеното службено лице на органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница при вршењето на контрола на преминувањето на државната граница во самото превозно средство да му стават на располагање потребни простории и да му овозможат слободен пристап и бесплатен превоз со превозното средство во текот на вршењето контрола и на враќањето во местото на службувањето.

Организациите од став 1 на овој член се должни да го осветлат превозното средство, односно делот од подрачјето на граничниот премин на кој се врши контрола.

Член 5

Списокот на патниците и преписот на пописот на членовите на екипажот на пловилото што доаѓа од странство или заминува во странство содржат: презиме и име на патникот, односно на членот на екипажот, датум на неговото раѓање, државјанство и број на патната исправа или на друга исправа за идентитетот.

При вршењето на контрола на патните исправи или на други исправи за идентитетот на патниците и на членовите на екипажот на пловилото, во меѓународниот поморски, речен и езерски сообраќај се утврдува идентитетот на сите лица на пловилото и податоците од патните исправи или од други исправи за идентитетот на лицата на пловилото се споредуваат со податоците во списокот на патниците и во преписот на пописот на членовите на екипажот, односно пописот на членовите на екипажот.

Член 6

Просторот на кој превозните средства при преминувањето на државната граница се запираат, односно пристануваат, го определуваат:

1) на подрачјето на друмскиот граничен премин — органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница во спогодба со надлежната царинарница;

2) на подрачјето на аеродромски, поморски, речен, езерски и железнички граничен премин — организацијата на здружен труд за искористување на луѓи, односно за искористување на речни, езерски и воздухопловни пристаништа, односно шефот на железничката станица, во согласност со органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница, со надлежната царинарница и со луѓката, односно пристанишната капетанија.

Член 7

Членовите на екипажот на пловилото, односно персоналот вработен на превозните средства и патниците што со тие средства влегуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од странство, односно излегуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, до завршетокот на контролата на преминувањето на

државната граница на граничниот премин можат да општаат само со овластените службени лица што ја вршат пропишаната контрола на граничниот премин.

Заповедникот на пловилото, односно на воздухопловот, возителот на камион, железничкиот персонал и возачот на друго превозно средство не смеат да допуштаат по завршената контрола на преминувањето на државната граница во превозното средство да се качат други лица без одобрение од овластеното службено лице на органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница.

Член 8

Ако пловило во меѓународниот сообраќај на кое е извршена контрола на преминувањето на државната граница при влегувањето, односно излегувањето, во текот на натамошната пловидба во крајбрежното море и на реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои се врши меѓународна пловидба дојде во допир со други пловила, заповедникот на пловилото е должен, на барање од органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница, пловилото повторно да го подложи на контрола на преминувањето на државната граница. Трошоците на дополнителната контрола ги поднесува сопственикот, односно корисникот на пловилото.

Член 9

Во случај на виша сила (поплава, пожар, друга елементарна непогода) лицата постојано населени или затечени во граничниот појас можат да ја преминуваат државната граница и надвор од местото определено за преминување на државната граница и без важечка патна исправа, додека постојат причините на вишата сила.

Странците што во случајот од став 1 на овој член преминувајќи ја државната граница ќе дојдат на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, преминувањето на државната граница му го пријавуваат на најблискиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, односно на станица на милицијата или на најблиската гранична воена единица.

Органот во републиката, односно автономната покраина надлежен за внатрешни работи ќе го извести републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи и граничните органи на соседната држава за преминувањето на државната граница на лицата од став 2 на овој член.

Преминување на државната граница од став 1 на овој член може да се врши и преку граничните премини за меѓународен сообраќај, односно и преку граничните премини за пограничен сообраќај. Ако преминувањето на државната граница се врши преку тие гранични премини, согласноста за преминување ја дава органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница.

Член 10

Органот на управата надлежен за внатрешни работи веднаш ќе го врати преку државната граница странецот за кого ќе утврди дека ненамерно ја преминал државната граница, ако со меѓународен договор не е определено поинаку.

Член 11

Лицата што ја преминуваат државната граница надвор од граничниот премин според меѓународен договор се должни претходно да му се пријават на најблискиот орган во републиката, односно во автономната покраина надлежен за внатрешни работи.

Органот од став 1 на овој член ќе ја извести за пријавата надлежната гранична воена единица.

2. Пренесување на оружје и муниција преку државната граница

Член 12

Ќе се смета дека пријавувањето на оружје и муниција на граничниот премин е извршено ако тоа му е пријавено на овластеното службено лице на органот за внатрешни работи надлежен за контрола на преминувањето на државната граница или на царинскиот работник.

За пријавеното оружје и муниција овластеното службено лице на органот за внатрешни работи надлежен за контрола на преминувањето на државната граница ќе го извести царинскиот работник.

Овластеното службено лице од став 1 на овој член, покрај штембилот за заверка на преминувањето на државната граница, во патната исправа на странецот што ја преминува државната граница и што носи оружје и муниција ќе внесе и штембил кој содржи ознака дека оружјето и муницијата се внесени и број на одобрението заивно внесување. При првото излегување на странецот од Социјалистичка Федеративна Република Југославија тој штембил се поништува.

Член 13

Ако државјанин на СФРЈ или странец при преминувањето на државната граница не го пријави оружјето и муницијата што со себе ги носи, овластеното службено лице на органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница привремено ќе го одземе таквото оружје и муниција и кон барањето за поведување прекршочна постапка ќе му ги достави на органот надлежен за водење на прекршочна постапка. Истовремено, за одземеното оружје и муниција ќе ја извести и надлежната царинарница заради поведување постапка.

Член 14

За привременото одземање на оружје и муниција на лицето од кое оружјето и муницијата се одземени му се издава потврда.

Потврдата за привременото одземање на оружје и муниција ги содржи следните податоци: презиме и име на лицето на кое оружјето и муницијата му се одземени и негово живеалиште и адреса на станот; вид, калибар и фабрички број на одземеното оружје; број парчиња на одземената муниција и датум на одземањето на оружјето и муницијата.

Член 15

Ако државјанин на СФРЈ кој се наоѓа на работа во странство при доаѓањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија го пријави на граничниот премин оружјето и муницијата за чие поседување има дозвола од странски орган но нема одобрение за набавка на оружје и муниција издадено од надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, овластеното службено лице на органот за внатрешни работи надлежен за контрола на преминувањето на државната граница привремено ќе го задржи тоа оружје и муниција.

Оружјето и муницијата од став 1 на овој член ќе му се вратат на сопственикот при неговото напуштање на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако сопственикот на привремено задрженото оружје и муниција не се јави во рок од 60 дена од денот на привременото задржување на оружјето и муницијата или ако во тој рок од надлежниот орган не прибави одобрение за набавка на оружје и муниција, ќе се постапи како тоа да е одземено во прекршочна постапка.

Член 16

Ако на странско пловило при контрола на преминувањето на државната граница се установи дека на пловилото или кај членовите на екипажот се наоѓа оружје и муниција што не се декларирани како стоки, овластеното службено лице на органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница ќе му наложи на заповедникот на пловилото оружјето и муницијата да ги смести во посебен простор и да ги плембира за времето додека пловилото се наоѓа во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

3. Движење и задржување на граничниот премин и надвор од местото на граничниот премин

Член 17

Дозволата за движење и задржување на граничниот премин за меѓународен сообраќај, односно за пограничен сообраќај може да биде постојана или привремена.

Дозволите од став 1 на овој член се издаваат на образците бр. 1 и 2.

Дозволите од став 1 на овој член важат и за одене на пловило во меѓународниот сообраќај за време на неговото задржување на граничниот премин, ако тоа во дозволата е посебно назначено.

Член 18

Постојана дозвола за движење и задржување на граничниот премин се издава на барање од странката.

За лицата вработени на граничниот премин барањето за издавање на постојана дозвола го поднесува државниот орган, организацијата на здружен труд или друга самоуправни организација, односно заедница чие седиште е, односно чија дејност се врши на граничниот премин, а во која тоа лице е вработено.

За странците — членови на екипажот на странско пловило, односно воздухоплов барањето за издавање на постојана дозвола го поднесува заповедникот на пловилото, односно на воздухопловот во вид на заверен препис на пописот на членовите на екипажот. Кон барањето за секој член на екипажот се прилага една фотографија големина 3×4 cm, која верно го прикажува лицето за кое се бара дозвола.

Барањето за издавање на постојана дозвола за движење и задржување на граничниот премин се поднесува писмено и ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето, државјанство и занимање, број и вид на личната исправа на подносителот на барањето, односно на лицето за кое се бара издавање на дозвола и причина за барањето на дозволата.

Како странско пловило од став 3 на овој член се подразбира секое странско пловило, освен странски јахти и чамци наменети за разонода или спорт и странски патнички бродови на кружно патување.

Член 19

На работниците на царинската служба, на службата за безбедност на пловидбата, на ветеринарските, фитосанитарните, сообраќајните и пазарните инспектори што вршат служба на граничниот премин, постојана дозвола за движење и задржување во граничниот премин им се издава во вид на заверка на службената легитимација, односно на овластувањето за вршење на службата. Заверката ја врши органот во републиката, односно во автономната покраина надлежен за контрола на преминувањето на државната граница.

На работниците на царинската служба, на службата за безбедност на пловидбата, на ветеринарските, фитосанитарните, сообраќајните и пазарните инспектори, што вршат служба во сојузните, републичките или покраинските органи на управата, а по потреба на службата одат на граничните премини, службената легитимација, односно овластувањето за вршење на службата им ја заверува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на чија територија тие работници имаат живеалиште.

Член 20

Привремена дозвола за движење и задржување на граничниот премин се издава на барање од странката.

Барањето за издавање на дозволата од став 1 на овој член се поднесува писмено и ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето, државјанство и занимање, број и вид на личната исправа на подносителот на барањето и причина за барањето на дозволата.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, привремена дозвола за движење и задржување на граничниот премин може да им се издаде на членовите на потесното семејство на поморците качени на југословенски брод на виванз усно барање.

Член 21

Дозвола за движење и задржување на граничниот премин може да им се издаде на лица што на граничниот премин доаѓаат во група (училишните екскурзии, ученици на поморски училишта, спроведување на разни анкети, ТВ екипи и сл.). Во дозволата се внесуваат следните податоци: презиме и име и број на личната исправа на водителот на групата, назив на органот, односно организацијата во која е вработен и во кое својство и број на членовите на групата.

Дозволата од став 1 на овој член се издава на образецот бр. 3.

Член 22

Привремената дозвола за движење и задржување на граничниот премин што им се издава на членовите на екипажот на странски јахти и чамци наменети за разонода и спорт што доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а чии поморски и бродски книшки немаат простор предвиден за виза, се издава со рок на важење еднаков на рокот на важење на одобрените за движење на тие пловила во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или не реките или езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои се врши меѓународна пловидба.

Член 23

Дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин му се издава на странец заради лекување или вршење на службена работа врзана за дејноста на превозното средство или посета на роднини, како и во други оправдани случаи.

Дозволата од став 1 на овој член се издава на барање од странката.

Барањето за издавање на дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин се поднесува писмено и ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето, државјанство, занимање и број на патната исправа на подносителот на барањето, место во кое сака да патува, време на задржувањето во тоа место и причината поради која сака да оди во тоа место.

Дозволата за движење и престој надвор од местото на граничниот премин се издава на образецот бр. 4.

Член 24

Органот надлежен за издавање на дозвола за движење и задржување на граничниот премин и на дозвола за движење и престој надвор од местото на граничниот премин може да го повика подносителот на барањето и од него до побара усно објаснение за одделни наводи во барањето.

4. Движење и престој во граничниот појас

Член 25

Дозвола за движење и престој во граничниот појас се издава на писмено барање од странката.

Постојаната дозвола за движење и престој во граничниот појас се издава на образецот бр. 5, а привремената дозвола за движење и престој во граничниот појас — на образецот бр. 6.

Привремена дозвола за движење и престој во граничниот појас може да ѝ се издаде и на група лица што заедно доаѓаат во граничниот појас.

Дозволата од став 3 на овој член се издава на група од најмалку три лица — на образецот бр. 7.

Барањето за издавање дозвола за движење и престој во граничниот појас ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето, државјанство, занимање, живеалиште и адреса на станот на подносителот на барањето, причина за заминување во граничниот појас и место и време на задржувањето во граничниот појас.

Член 26

Привремена дозвола за движење и престој во граничниот појас може да му се издаде и на малолетно лице кое не поседува лична карта.

Ако малолетно лице оди во граничниот појас во придружба на родителот или на старателот, тоа не е должно да има дозвола за движење и престој во граничниот појас, туку неговите лични податоци се внесуваат во привремената дозвола за движење и престој во граничниот појас на лицето со кое патува.

Член 27

Државјаните на СФРЈ што не се должни да имаат дозвола за движење и престој во граничниот појас го докажуваат својот идентитет со лична исправа и се должни да му ја покажат на службеното лице кое врши контрола на движењето и престојот во граничниот појас, на негово барање.

Како лична исправа за утврдување на идентитетот на државјаните на СФРЈ од став 1 на овој член се смета:

1) за државјани на СФРЈ постојано населени во граничниот појас — личната карта;

2) за делегати на собранијата на општествено-политичките заедници — исправата со која го докажуваат својството на делегат;

3) за работници на органите за внатрешни работи, на царинската служба и за воени лица, што вршат служба во граничниот појас — службената легитимација, односно друга исправа со која тие лица се овластуваат да вршат служба на определено подрачје во граничниот појас;

4) за работници на службата за безбедност на пловидбата (работници на лучки и пристанишни капетани и на нивни испостави и на организации за одржување на пловните патишта) — службената легитимација, односно личната карта и овластувањето од старешината на органиот, односно од одговорното лице на организацијата за вршење на работите на безбедноста на пловидбата;

5) за работници на државните органи, на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници (здравствена служба, противпожарна служба, ПТТ служба, електростопанска служба, спасувачка екипа), кога во итни случаи или поради виша сила доаѓаат во граничниот појас — личната карта и наредбата на старешината на органиот, односно на одговорното лице на организацијата на здружен труд, самоуправниот организација и заедница или само пријавата до најблиската гранична воена единица;

6) за лица што ловат риба во граничниот појас на море и на кои риболовот им е главно занимање — дозволата за вршење на стопански риболов и личната карта.

Член 28

Странците кои не се должни да имаат дозвола за движење и престој во граничниот појас го докажуваат својот идентитет со лична исправа, и тоа:

1) странци постојано населени во граничниот појас — со личната карта за странци;

2) странци што привремено престојуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија врз основа на договор за пограничен сообраќај — со исправата за пограничен сообраќај издадена според одредбите од тој меѓународен договор;

3) странци што во граничниот појас доаѓаат врз основа на друг меѓународен договор (одржување и обновување на граничната линија, решавање на гранични инциденти и други повреди на границата, регулирање на прашања на водостопанството или електростопанството, заедничка изградба на објекти, ПТТ) — со исправата предвидена со меѓународниот договор.

5. Лов во граничниот појас

Член 29

Во граничниот појас можат да ловат само државјани на СФРЈ.

Државјанин на СФРЈ кој лови во граничниот појас мора да има дозвола за движење и престој во граничниот појас и дозвола за лов издадена според општите прописи.

Член 30

За одржување на заеднички лов (хајка) во граничниот појас е потребно одобрение. Одобрението се издава само за еден лов и важи исклучително за определено подрачје на граничниот појас.

Барање за одобрување на заеднички лов се поднесува до надлежниот орган на републиката, односно на автономната покраина на чие подрачје се има намера да се врши заеднички лов.

Барањето од став 2 на овај член ги содржи следните податоци: назив на ловечката организација, број на ловците и хајкачите што ќе учествуваат во ловот, време на вршењето на ловот и подрачје во граничниот појас на кое групниот лов ќе се врши.

Член 31

Хајкачите што учествуваат во заеднички лов во граничниот појас мораат да имаат дозвола за движење и престој во граничниот појас.

Член 32

Заеднички лов во граничниот појас можат да организираат само ловечки организации.

Ловечките организации се должни по добиеното одобрение за заеднички лов да ја известат за заедничкиот лов надлежната гранична воена единица, и тоа најмалку 24 часа пред почетокот на ловот.

6. Риболов во граничниот појас**Член 33**

Државјаните на СФРЈ што се грижат или престојуваат во граничниот појас заради риболов на море, на реките и езерата, покрај дозволата за риболов издадена според општите прописи за риболовот, мораат да имаат и дозвола за движење и престој во граничниот појас.

На реките и езерата во граничниот појас риболов може да се врши само во граничната линија и тоа, по правило, дeне.

Член 34

Пловилата што се употребуваат при риболовот на реки и езера во граничниот појас мораат да бидат регистрирани кај органот во републиката, односно во автономната покраина надлежен за внатрешни работи на чие подрачје сопственикот на пловилото има живеалиште, ако не се регистрирани според општите прописи за регистрацијата на пловилата.

Пловилата што се употребуваат при риболовот на реки и езера во граничниот појас и кои во време кога риболовот не се врши остануваат во граничниот појас, мораат да бидат сместени на местата што ќе ги определи органот во републиката, односно во автономната покраина надлежен за внатрешни работи.

Член 35

Странци можат да доаѓаат во граничниот појас на море заради вршење на стопански риболов само врз основа на дозвола издадена според одредбите од меѓународен договор, и тоа само во зоната предвидена со меѓународниот договор, а назначена во дозволата.

7. Населување во граничниот појас**Член 36**

Одобрение за населување во граничниот појас се издава по барање од странката.

Барањето за издавање на одобрението од став 1 на овој член се поднесува писмено и содржи: презиме и име, датум и место на барањето, занимање, живеалиште и адреса на станот на подносителот на барањето, место во кое има намера да се населат и причини поради кои бара населување.

8. Изградба на објекти во граничниот појас**Член 37**

Одобрение за изградба на објекти во граничниот појас и на подрачјето на граничниот премин се издава на барање од странката.

Барањето за издавање на одобрението од став 1 на овој член се поднесува писмено и содржи:

1) барањето за издавање на одобрението на поединец — презиме и име на подносителот на барањето, датум и место на барањето на подносителот на барањето; занимање, живеалиште и адреса на станот на подносителот на барањето; вид, опис и намена на објектот што се изградува и точна локација со извод од катастарскиот елаборат на општината и со ознака на катастарската парцела на која се има намера да се изгради објектот;

2) барањето за издавање одобрение на орган, организација или заедница — назив и седиште на органот, организацијата или заедницата; вид, опис и намена на објектот што се изградува и точна локација со извод од катастарскиот елаборат на општината и со ознака на катастарската парцела на која се има намера да се изгради објектот.

9. Одобрение за летање на цивилен воздухоплов над граничниот појас**Член 38**

Барање за издавање одобрение за летање на цивилен воздухоплов над граничниот појас се поднесува заради одобрение на летањето над граничниот појас надвор од влезноизлезните коридори и утврдените воздушни патништа.

Барањето за издавање на одобрението од став 1 на овој член се поднесува писмено и ги содржи следните податоци: вид и ознака на воздухопловот, подрачје на граничниот појас над кое има намера да се лета, со воздухопловот време и причина за летањето.

10. Евиденции**Член 39**

Евиденција за бројот на лицата што ја преминуваат државната граница во меѓународниот, пограничниот и друг сообраќај, за издадените одобренија за пренесување на оружје и муниција преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за одобренијата за држење и носење на ловечко оружје на лицата што доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради лов и на членовите на странски стрелечки организации што доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на стрелечки натпревари или на подготовки за такви натпревари, како и евиденција за издадените дозволи за движење и задржување на граничниот премин и дозволи за движење и престој надвор од местото на граничниот премин — води органот надлежен за контрола на преминувањето на државната граница.

Евиденцијата за бројот на лицата што ја преминуваат државната граница го содржи датумот на преминувањето на државната граница и бројот на излегувањата и влегувањата на државјани на СФРЈ и на странци.

Евиденцијата за издадените одобренија за пренесување на оружје и муниција преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за издадените потврди за привременото одземање на оружје и муниција, за одобренијата за држење и носење на ловечко оружје на лицата што доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради лов и на членовите на странски стрелечки организации што доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на стрелечки натпревари или на подготовки за такви натпревари, ги содржи следните податоци: презиме и име и државјанство на подносителот на барањето, за која цел одобрението е издадено, вид, калибар и количина на оружјето односно муницијата за кои е издадено одобрението, односно потврдата.

Евиденцијата за издадените дозволи за движење и задржување на граничниот премин и за дозволи-те за движење и престој надвор од местото на граничниот премин за меѓународен сообраќај ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на барањето на подносителот на барањето, државјанство, место на живеалиштето (за државјанин на СФРЈ и за странци постојано населени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија), занимање, број и вид на личната исправа, вид на дозволата и за кое време е издадена.

Член 40

Евиденцијата за издадените дозволи за движење и престој во граничниот појас ја води органот во републиката, односно во автономната покраина надлежен за внатрешни работи. Евиденцијата ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето на подносителот на барањето, државјанство, живеалиште (за државјани на СФРЈ и за странци постојано населени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија), занимање, број и вид на личната исправа, вид на дозволата и за кое време е издадена.

Евиденција за издадените одобренија за населување во граничниот појас и за изградба на објекти во граничниот појас и на подрачјето на граничниот премин води републичкиот, односно покраинскиот орган надлежен за внатрешни работи. Евиденцијата ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето на подносителот на барањето, занимање, живеалиште и во кое место е одобрено населувањето, назив и седиште на органот, односно организацијата што поднела барање за изградба на објект во граничниот појас, односно на подрачјето на граничниот премин и место со локацијата каде што е одобрена изградба на објектот.

11. Завршни одредби

Член 41

Обрасците на дозволите од 1 до 7 се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 42

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. Бр. 28-1-2/27

25 февруари 1980 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

Образец бр. 1
(прва страна)

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

ПОСТОЈАНА ДОЗВОЛА

за движење и задржување на граничниот премин

(презиме и име)

Датум и место на раѓањето _____

Државјанство _____

Занимање _____

Број и вид на личната исправа _____

Вработен кај _____

Во својство _____

Дозвола за движење и задржување _____

(назив на граничниот премин и место на граничниот премин)

Дозволата важи од _____ до _____ 19__ година

Во _____ на _____ 19__ година

М. П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 100 × 70 mm.

(втора страна)

Дозволата се продолжува
за 19__ година

М. П.

(потпис)

Дозволата се продолжува
за 19__ година

М. П.

(потпис)

Дозволата важи само со личната исправа.

Место за фотографија
големина 3 × 4 cm

Само за странец — член на екипаж на странско пловило, односно воздухоплов (член 18 став 3 од Правилникот за контрола на преминувањето на државната граница и за движење, престој, населување, лов и риболов во граничниот појас)

Образец бр. 2

НАЗИВ НА ОРГАНОТ

Рег. бр. _____

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА

за движење и задржување на граничниот премин

Му се дозволува на _____
(презиме и име)

Датум и место на раѓањето _____

Државјанство _____ занимање _____

Број и вид на личната исправа _____

движење и задржување на граничниот премин.

(назив на граничниот премин и место на граничниот премин)

заради _____

Дозволата важи од _____ до _____ 19__ година

Во _____ на _____ 19__ година

М. П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 140 × 90 mm.

Образец бр. 3

Образец бр. 5
(прва страна)

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА
(колективна)

ПОСТОЈАНА ДОЗВОЛА

за движење и задржување на граничниот премин

за движење и престој во граничниот појас

(презиме и име на водителот на групата)

Му се дозволува на _____
(презиме и име)

Вид и број на личната исправа _____

Датум и место на раѓањето _____

Вработен кај _____

Државјанство _____

Во својство _____

Занимање _____

Движење и задржување _____
(назив на граничниот премин)

Живеалиште и адреса на станот _____

Број на членови на групата _____

Број и вид на личната исправа _____ движење
и престој во граничниот појас на подрачјето _____

Дозволата важи од _____ до _____ 19____ година

_____ заради _____

Во _____ на _____ 19____ година

Дозволата важи од _____ до _____ 19____ година

М. П.

М. П.

(потпис)

(потпис)

Печатениот образец е во формат 140 × 90 mm.

Печатениот образец е во формат 100 × 70 mm.

Образец бр. 4

(втора страна)

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

Дозволата се продолжува
за 19____ година

ДОЗВОЛА

М. П.

за движење и престој надвор од местото на граничниот премин

(презиме и име)

(потпис)

Датум и место на раѓањето _____

Дозволата се продолжува
за 19____ година

Државјанство _____

М. П.

Занимање _____

Вид и број на личната исправа _____

Се одобрува патување во _____ и назад.

Дозволата важи само со лична исправа.

Дозволата важи од _____ до _____ 19____ година

Дозволата се продолжува
за 19____ година

Во _____ на _____ 19____ година

М. П.

М. П.

(потпис)

(потпис)

Печатениот образец е во формат 170 × 120 mm.

Дозволата важи само со личната исправа.

Образец бр. 6

244.

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА

за движење и престој во граничниот појас

Му се дозволува на _____
(презиме и име)

Датум и место на раѓањето _____

кој патува со _____
(да се наведат малолетните лица)

Државјанин _____ занимање _____

Број на личната карта _____ движење и престој
во граничниот појас на подрачјето _____

Дозволата важи од _____ до _____ 19__ година

М. П.

(потпис)

Печатениот образец е во формат 140 × 90 mm.

Образец бр. 7

НАЗИВ НА ОРГАНОТ Рег. бр. _____

ПРИВРЕМЕНА ДОЗВОЛА

(колективна)

за движење и престој во граничниот појас

Во граничниот појас на подрачјето _____

им се дозволува движење и престој заради _____

_____ на долунаведените лица:

1) _____
(презиме и име) (број на личната карта)2) _____
(презиме и име) (број на личната карта)3) _____
(презиме и име) (број на личната карта)

итн.

Дозволата важи од _____ до _____ 19__ година

Во _____ на _____ 19__ година

М. П.

(потпис)

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »DIE WELT«

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот »Die Welt«, број 47 од 25 февруари 1980 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/850
6 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,

Драшко Јуриниќ, с. р.

245.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KRONEN ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kronen Zeitung“, број 7091 од 23 февруари 1980 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/490
6 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,

Драшко Јуриниќ, с. р.

246.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74), Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Süddeutsche Zeitung“, број

44 од 21 февруари 1980 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/849
6 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

247.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Il Piccolo“, број 10145 од 21 февруари 1980 година, што излегува на италијански јазик во Трст, Италија.

Бр. 650-1-12/520
6 март 1980 година
Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

248.

Врз основа на член 136 точка 1а од Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 29/77), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ РАДИОСТАНИЦИТЕ ЗА АМПЛИТУДСКИ МОДУЛИРАНИ РАДИОТЕЛЕФОНСКИ ЕМИСИИ СО ЕДЕН БОЧЕН ОПСЕГ

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за амплитудски модулирани радиотелефонски емисии со еден бочен опсег (во натамошниот текст: радиостаница) во постојаните и копнените подвижни радиослужби, заради обезбедување единство на функционалните системи за врски во кои радиостаниците ќе работат, ефикасно користење на фреквенциите и намалување на радиопречките.

Член 2

Техничките и експлоатационите услови пропишани со овој правилник не се однесуваат на радиостаниците и тоа:

- 1) што се користат во меѓународните радио-телефонски врски;
- 2) што се вклучуваат во телефонската мрежа на системот на ЈПТТ;
- 3) кај кои антените се во интегрален склоп на радиостаницата;
- 4) со посебно додадени уреди, како што се компресори и експандери на динамиката, уреди за обезбедување тајност на преносот, уреди за селективно повикување, и др.

Член 3

Радиостаниците можат да се произведуваат, увезуваат и користат само ако ги исполнуваат техничките и експлоатационите услови пропишани со овој правилник.

Член 4

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) амплитудно-фреквенциска карактеристика на радиопредавателот е зависноста помеѓу амплитудата и фреквенцијата на радиофреквенциската компонента на бочниот опсег, за синусодален модулирачки сигнал на константно ниво и променлива фреквенција;

2) антена е делот од радиостаницата што се користи за зрачење или прием на радиобранови, кој може да вклучува кон и да било уреди за приспособување, односно за дотерување, но не го вклучува антенскиот преносен вод;

3) аудиофреквенциската интермодулација во радиоприемникот е процесот со кој, поради несовршен демодулатор, односно аудиофреквенциски подзасилувач, се произведуваат несакани аудиофреквенциски излезни сигнали поради едновременото присуство на два или повеќе сакани влезни сигнали на определено ниво и фреквенција;

4) блокирање на радиоприемникот е намалувањето на аудиофреквенциската излезна сила или намалувањето на односите $S+III+I/III+I$ поради присуството на несакан влезен сигнал на блиска фреквенција;

5) брум е периодичниот шум настанат од изворите за напојување приклучени на радиостаницата, кој се состои од компоненти на основната фреквенција со наизменичен напон за напојување и на неговите хармоники;

6) елевационен агол на антената е аголот на правецот на максималното зрачење во вертикална рамнина;

7) фактор на аудиофреквенциското хармонично изобличување на радиопредавателот е односот, обично изразен во проценти, на ефективната вредност на сумата на вториот и на повисоките хармоники на излезот на демодулаторот и ефективната вредност на сумата на сите хармоники, за синусодалниот влезен сигнал од определена фреквенција и амплитуда;

8) фактор на аудиофреквенциското хармонично изобличување на радиоприемникот е односот, обично изразен во проценти, на ефективната вредност на сумата на вториот и на повисоките хармоники на излезниот сигнал на определена основна фреквенција и на ефективната вредност на сумата на сите хармоники, за определена аудиофреквенциска излезна сила и определено ниво на радиофреквенцискиот влезен сигнал;

9) фреквенциски опсег на антената (или на радиоуредот) е опсегот на фреквенциите во чии рамки антената (или радиоуредот) може да биде дотеран за работа;

10) горен бочен опсег на емисијата е збирот на спектралните компоненти на модулираната емисија со еден бочен опсег чии фреквенции се повисоки од носечката фреквенција;

11) грешка на дотерувањето на фреквенцијата на радиоприемникот е разликата помеѓу фреквенцијата прочитана на радиоприемникот и носечката фреквенција на влезниот сигнал на која тој е дотеран;

12) интермодулациона компонента во радиопредавателот е синусоидалниот сигнал чија фреквенција е еднаква на збирот или на разликата на фреквенциите на радиофреквенциските компоненти на бочниот опсег што настануваат при модулацијата на носителот со два синусоидални влезни сигнали, или на збирот или на разликата на целите мношци на тие фреквенции;

13) еднофреквенциски симплекс е работата со една фреквенција за обете насоки на преносот;

14) карактеристична импеданса на антенскиот преносен вод е импедансата со која едниот крај на антенскиот преносен вод мора да се заврши за да може импедансата на другиот крај на водот да има иста вредност како и завршната импеданса;

15) карактеристика на автоматската регулација на модулацијата на радиопредавателот е зависноста помеѓу врвната сила на обвинувањата и на напонот на определениот модулирачки влезен сигнал;

16) максимално употреблива фреквенција (МУФ) е највисоката фреквенција со која може, во определено време, да се оствари радиотелефонска врска со помош на јонсферска рефлексија помеѓу две определени точки;

17) минимална јачина на полето што се штити е минималната вредност на јачината на полето што е потребна за да се обезбеди задоволувачки прием под определени услови, во присуство на природен или вештачки радиос шум кој постои во фактичната работа, но во отсуство на радиопречки од други радиопредаватели;

18) несакана емисија е емисијата која ги опфаќа споредните зрачења и емисиите надвор од опсегот;

19) ненасочена антена е антената чии особини на зрачење, во кој и да е момент, се исти за сите насоки во хоризонтална рамнина;

20) носечка фреквенција е фреквенцијата на носечкиот бран (сигнал);

21) однос на стоечките бранови на антенскиот преносен вод е односот на најголемата и најмалата амплитуда на струјата или на напонот определена на соседните максимуми и минимуми на стоечкиот бран што се пренесува со антенскиот вод;

22) осетливост на радиоприемникот е:

— мерилото на способноста на радиоприемникот да ги прима слабите влезни сигнали и да произведува излезни сигнали со употреблива јачина и со прифатлив квалитет, или

— поголемата вредност на нивото на минималниот влезен сигнал (изразена во вид на електромоторна сила на носителот) кој, доведен во серија со определена импеданса на изворот на влезот, произведува на излезот определени вредности односно $S + \Pi + I / \Pi + I$ и на аудиофреквенциската излезна сила;

23) поларизација на антена е карактеристиката на антената определена со поларизација на зрачењето радиобран, т.е. со правецот на електричното поле во однос на површината на земјата;

24) сигурност на радиотелефонската врска е веројатноста за успешно остварување на радиотелефонската врска на определена фреквенција во определено време;

25) пропустлив опсег на радиоприемникот е фреквенцискиот опсег определен на аудиофреквенцискиот излез внатре во кој слабеењето во однос на максималното ниво, не ја преминува определената вредност;

26) радиофреквенциска интермодулација во радиоприемникот е процесот со кој, поради несоврше-

но линеарните радиофреквенциски степени, се произведуваат несакани аудиофреквенциски излезни сигнали поради едновременото присуство на два или повеќе несакани влезни сигнали на определени фреквенции надвор од пропустливиот опсег;

27) радиофреквенциски однос на заштитата е минималниот однос, изразен во децибели, на саканиот и несаканиот сигнал на влезот на радиоприемникот кој под определени услови, овозможува да се оствари определен квалитет на приемот на саканиот сигнал на излезот;

28) радиопредавател е делот на радиостаницата што се користи за претворање на аудиофреквенциските сигнали наменети за пренос на говор во барањите амплитудски модулираните радиофреквенциски сигнали со еден бочен опсег;

29) радиоприемник е делот на радиостаницата што се користи за претворање на амплитудски модулираните радиофреквенциски сигнали со еден бочен опсег во барањите говорни или аудиофреквенциски излезни сигнали;

30) радиотелефонска врска е радиоканалот за пренос на говор остварен со помош на радиопредавателот и радиоприемникот;

31) селективност за соседен сигнал на радиоприемникот е односот, обично изразен во dB, на нивото на несаканиот влезен сигнал на определена соседна фреквенција и на определеното ниво на саканиот влезен сигнал, кога несаканиот влезен сигнал предизвикува намалување на односите $S + \Pi + I + I / \Pi + I$ на излезот за определена вредност, т.е. 6 dB;

32) слабеење на симетрична фреквенција (или меѓуфреквенција, или на споредна фреквенција) на радиоприемникот е односот, изразен во dB, на нивото на несаканиот влезен сигнал на симетричната фреквенција (или на меѓуфреквенцијата, или на споредната фреквенција) и на определено ниво на саканиот влезен сигнал, кога несаканиот и саканиот влезен сигнал произведуваат, секој посебно, иста определена вредност на односите $S + \Pi + I / \Pi + I$ на излезот;

33) $S + \Pi + I / \Pi + I$ е скратена ознака за односот изразен во dB, на аудиофреквенциската излезна сила „Сигнал + Шум + Изобличување“ и на аудиофреквенциската излезна сила „Шум + Изобличување“;

34) стабилност на дотераноста на фреквенцијата на радиоприемникот е максимално дозволената промена на дотераноста на фреквенцијата за определено време, кога дотерувањето не се корегира;

35) стандардна аудиофреквенциска излезна сила на радиоприемникот е посебна вредност на аудиофреквенциската излезна сила која може да се користи како референтно ниво во одделни мерења;

36) статичка карактеристика на автоматската регулација на подзасилувањето (API) на радиоприемникот е зависноста помеѓу нивото на аудиофреквенциската излезна сила и нивото на влезниот сигнал;

37) крстосана модулација во радиоприемникот е пренесената модулација со несакан влезен сигнал на саканиот влезен сигнал поради несовршената линеарност на степените што му претходат на демодулаторот;

38) влезна импеданса на антената (или на радиопредавателот или на радиоприемникот) е односот на комплексниот напон и на струјата на синусоидалниот сигнал доведен на влезните приклучоци на антената (или на радиопредавателот, или на радиоприемникот);

39) насочена антена е антената која во некои правци зрачи појакно во однос на другите;

40) време на воспоставување на АРП на радиоприемникот е времето што ќе измине од моментот

во кој излезниот сигнал почнува да се менува, поради брзо зголемување на влезниот сигнал од едно определено ниво до друго повисоко определено ниво, до моментот во кој нивото на излезниот сигнал достига и се задржува внатре во границите од ± 2 dB во однос на затврденото излезно ниво што му одговара на повисокото влезно ниво;

4) време на враќањето во првобитна состојба на АРП на радиоприемникот е времето што ќе измине од моментот во кој излезниот сигнал почнува да се менува, поради брзо намалување на влезниот сигнал од едно определено ниво до друго пониско определено ниво, до моментот во кој нивото на излезниот сигнал достига и се задржува внатре во границите од ± 2 dB во однос на затврденото ниво што му одговара на пониското влезно ниво.

Другите изрази употребени во овој правилник ги имаат значењата дадени во Меѓународниот правилник за радиосообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, Додаток: Меѓународни договори и други спогодби бр. 6/61) и Законот за основите на системите за врски.

II. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА РАДИОСТАНИЦИ

Член 5

Фреквенциите на радиостаниците мораат да бидат избрани и доделени внатре во фреквенциските опсези помеѓу 1605 и 14990 kHz што се наменети за соодветни радиослужби.

За радиотелефонски врски на кратки растојанија (помали од 200 km) се користат, првенствено, фреквенциите од фреквенциските опсези помеѓу 1605 и 4000 kHz.

Кога се користат фреквенции од фреквенциските опсези помеѓу 4000 и 14990 kHz емитурањето мора да се врши со минимална сила што е потребна да се обезбеди задоволителна работа.

Член 6

Радиостаниците мораат да имаат, покрај работни фреквенции, една заедничка фреквенција.

Носечката (референтната) фреквенција 3830 kHz е заедничка фреквенција за опасност, повикување и одговор во радиотелефонијата. Кога работат на оваа фреквенција радиостаниците мораат да користат вид на емисија АЗЈ.

Член 7

Радиостаниците во работата мораат да користат еднофреквенциски симплекс со вид на емисија АЗЈ (амплитудска модулација, радиотелефонија, еден бочен опсег, потиснат носител) и со пренос на горниот опсег на емисијата.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, радиостаниците во работата можат да ги користат и следните видови емисии:

1) АЗА (амплитудска модулација, радиотелефонија, еден бочен опсег, намален носител) — кога е потребно да се овозможи АРП на радиоприемникот;

2) АЗН (амплитудска модулација, радиотелефонија, еден бочен опсег, полн носител) — кога е потребно да се овозможи користење на радиоприемници изработени за работа со вид на емисија АЗ (амплитудска модулација, радиотелефонија, два бочни опсези, полн носител).

Член 8

Доделената фреквенција на радиостаниците мора да биде повисока од носечката (референтната) фреквенција за следните вредности:

1) 1400 Hz — ако горната гранична фреквенција на аудиофреквенцискиот опсег е помала или еднаква на 2800 Hz;

2) 1500 Hz — ако горната гранична фреквенција на аудиофреквенцискиот опсег е поголема од 2800 Hz.

Покрај доделената фреквенција од став 1 на овој член, мора да се назначи и носечката (референтната) фреквенција на радиостаницата.

Член 9

За радиостаниците што во работата користат вид на емисија АЗЈ, широчината на потребниот опсег е еднаква на разликата помеѓу највисоката и најниската аудиофреквенција што е потребно да се пренесат со слабење помало или еднакво на 6 dB.

За радиостаниците што во работата користат вид на емисија АЗА и АЗН, широчината на потребниот опсег е еднаква на вредноста на највисоката аудиофреквенција што е потребно да се пренесе со слабење помало или еднакво на 6 dB.

По исклучок од одредбата на ст. 1 и 2 од овој член, за радиостаниците што во работата ги користат сите видови емисии (АЗЈ, АЗА и АЗН), широчината на потребниот опсег е еднаква на вредноста определена според одредбите од став 2 на овој член.

Максималната вредност на широчината на потребниот опсег изнесува 2,8 kHz за радиостаниците од став 1 на овој член, односно 3 kHz за радиостаниците од став 2 на овој член. Минималната вредност на широчината на потребниот опсег изнесува 2,3 kHz за радиостаниците од став 1 на овој член, односно 2,6 kHz за радиостаниците од став 2 на овој член.

Член 10

Силата на радиопредавателот мора да се изразува во вид на врвна сила на обвивницата.

Врвната сила на обвивницата на радиопредавателот не смее да биде помала од 0,03 kW ниту поголема од следните вредности:

1) 1 kW — за постојани и матични радиостаници;

2) 0,4 kW — за копнени подвижни радиостаници.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, врвната сила на обвивницата на радиопредавателите што се користат во радиослужбите за безбедност (на човечки животи и имот), не смее да биде помала од 0,1 kW ниту поголема од следните вредности:

1) 3 kW — за постојани и матични радиостаници;

2) 1 kW — за копнени подвижни радиостаници.

Член 11

За време одржување на радиотелефонска врска помеѓу радиостаници што во работата користат вид на емисија АЗЈ или АЗА, апсолутната вредност на разликата помеѓу првобитната носечка фреквенција на радиопредавателите и обновената носечка фреквенцијата на кореспондентните радиоприемници не смее да биде поголема од 50 Hz.

Член 12

Сигурноста на радиотелефонските врски помеѓу радиостаниците мора да биде обезбедена најмалку за 50% од деновите во месецот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, сигурноста на радиотелефонските врски помеѓу радиостаниците што се користат во радиослужбите за безбедност (на човечки животи и имот) мора да биде обезбедена најмалку со 90% од деновите во месецот.

Бројот на фреквенциите кој обезбедува сигурност на радиотелефонските врски од ст. 1 и 2 на овој член мора да биде определен со пресметка.

Член 13

Работната фреквенција на радиостаниците мора да биде во опсег од 0,6 до 1 од максимално употребливата фреквенција (МУФ).

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, работната фреквенција на радиостаниците што се користат во радиослужбите за безбедност (на човечки животи и имот) мора да биде во опсег од 0,6 до 0,85 од МУФ.

Кога радиотелефонските врски на кратки растојанија се остваруваат со помош на површински радиобранови, работната фреквенција на радиостаниците мора да биде под 4000 kHz.

За одбирање на најповолните работни фреквенции од ст. 1 и 2 на овој член (за одржување на радиотелефонски врски со помош на јоносферски радиобранови) мораат да се користат јоносферските прогнози на Геоманетскиот институт од Гроцка.

Член 14

Минималната јачина на полето која се штити на местото на приемот на радиостаниците, за 90% од деновите во отсуство на индустриски радиопречки, е дадена во табелата бр. 1

Табела бр. 1

Фреквенција во (MHz)	Минимална јачина на полето што се штити во dB ($\mu\text{V}/\text{m}$)			
	Декември Јануари Февруари	Март Април Мај	Јуни Јули Август	Септември Октомври Ноември
1	2			3
	N ₂ N ₁	P ₁ P ₂	D ₁ D ₂	N ₂ N ₁
1,5	28 26	23 20	5 5	30 33
2	27 26	23 19	4 4	30 32
3	27 25	24 19	3 3	29 30
4	26 25	24 20	3 3	28 29
5	25 24	24 21	2 2	27 28
6	25 24	23 21	4 3	26 27
7	23 23	23 21	6 5	24 26
8	21 22	22 21	9 8	22 25
10	16 19	18 21	12 13	17 22
12	11 15	13 20	14 14	12 18
15	3 7	5 15	12 11	4 11

Врвните вредности на јачината на полето од Табелата бр. 1 се однесуваат на шестдневните периоди по локално време, и тоа:

N₁: од 00 до 04 часот; P₁: од 04 до 08 часот; D₁: од 08 до 12 часот;
N₂: од 20 до 24 часот; P₂: од 15 до 20 часот; D₂: од 12 до 16 часот.

За фреквенциите што се разликуваат од дадените во првата колона на Табелата бр. 1, вредноста на минималните јачини на полето кое се штити можат да се добијат со интерполација.

За определување на фактичните јачини на полето на јоносферските радиобранови на местото на приемот на радиостаниците мораат да се користат јоносферските прогнози на Геоманетскиот институт од Гроцка.

Член 15

Радиофреквенцискиот однос на заштитата, кој обезбедува поволен прием на радиостаниците за 90% од деновите при долготрајни промени на саканиот, односно на несаканиот сигнал, и за 80% од времето при краткотрајните промени на саканиот, односно на несаканиот сигнал, е даден во Табелата бр. 2:

Табела бр. 2

Фреквенциски опсег (kHz)	Радиофреквенциски однос на заштитата (dB)	
	Поволен прием	Ограничено поволен прием
1605 — 3500	15	11 до 14
3500 — 15000	18	13 до 17

Под ограничено поволен прием од Табелата бр. 2 од став 1 на овој член се подразбира приемот при кој, за извесни часови, и сезони или фази на сончевата активност веројатноста на штетните радиопречки е поголема од онаа што се смета како пожелна, но не е толкава за да може да се прогласи како неповолна.

Вредностите на радиофреквенцискиот однос на заштитата пропишани во Табелата бр. 2 се однесуваат на квази-врвната јачина на полето на саканиот и несаканиот сигнал што паѓаат во границите на пропустливост опсег на радиоприемникот со широчина од 3 kHz.

Член 16

Локацијата на постојаните и на матичните радиостаници мора да биде таква што во потполност да се оствари ефикасноста на зрачењето на антентите, т.е. локацијата мора да биде погодна а спроводливоста на земјиштето задоволителна.

Локациите на постојаните и на матичните радиостаници мора да биде така избрана така што во потполност да се покрива точката или зоната на приемот, избегнувајќи го, што е можно повеќе, причинувањето на штетни радиопречки на другите радиостаници.

За локацијата на постојаните и на матичните радиостаници мора да се избира зона со најмало ниво на радиошум, избегнувајќи ја, по можност, зоната на градот, за да може врвната сила на обвивницата на радиопредавателот на кореспондентните радиостаници да се сведе на минимум.

III. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА РАДИОПРЕДАВАТЕЛИТЕ И РАДИОПРИЕМНИЦИТЕ

1. Заеднички услови

Член 17

Радиопредавателите и радиоприемниците (во натамошниот текст: радиоуредите) мораат да бидат изработени така што да овозможат, најмалку начин на работа, вид на емисија и избор на бочен опсег на емисијата во согласност со одредбите од член 7 став 1 од овој правилник.

Член 18

Фреквенцискиот опсег на радиоуредите мора да изнесува најмалку од 2 до 12 MHz, а најмногу од 1,6 до 30 MHz.

Радиоуредите мораат да овозможат работа најмалку на три претходно дотерани фреквенции во границите на називниот фреквенциски опсег, од кои едната мора да биде заедничката фреквенција од член 6 на овој правилник.

Фреквенциите на радиоуредите мораат да бидат определени според носечката (референтната) фреквенција, а што посебно се обележува на радиоуредите во сите случаи во кои тоа практично е можно.

Член 19

Аудиофреквенцискиот опсег на радиоуредите мора да изнесува најмалку од 350 до 2600 Hz и најмногу од 250 до 3000 Hz.

Член 20

Напојувањето на радиоуредите со електрична енергија мора да се врши од следните извори:

- 1) од неизменичен напон од 220 V, со фреквенција 50 Hz;
- 2) од еднонасочен напон од 12 V или 24 V, со негативен пол на часата.

За радиоуредите што се користат во радиослужбите за безбедност (на човечки животи и имот) мора да биде обезбедено резервно напојување.

Техничките карактеристики на радиоуредите мораат да бидат во рамките на пропишаните граници при промената на напонот на напојувањето за $\pm 10\%$ — во однос на номиналниот напон определен во точка 1 став 1 на овој член, или за -10% и $+30\%$ — во однос на номиналниот напон определен во точка 2 став 1 на овој член.

Член 21

Техничките карактеристики на радиоуредите мораат да бидат во рамките на пропишаните граници така што да обезбедуваат работа на тој уред и под следните услови:

- 1) при промена на температурата од $+5$ до $+45^\circ\text{C}$;
- 2) при промена на релативната влажност до 90% на температурата од $+40^\circ\text{C}$;
- 3) при промена на атмосферскиот притисок до вредноста што одговара на надморска височина до 2000 m;
- 4) при синусни вибрации на амплитудата до 3 mm во фреквенцискиот опсег од 1 до 10 Hz и амплитуда од 0,35 mm во фреквенцискиот опсег од 10 до 55 Hz (само за радиоуредите во копнените подвижни радиостаници);
- 5) при удари што одговараат на забрзување до $98,1 \text{ m/s}^2$ (само за радиоуредите во копнените подвижни радиостаници).

Работата на радиоуредите, со дозволено намалување на вредноста на техничките карактеристики, мора да биде обезбедена и под следните услови:

- 1) при промена на температурата од -25 до $\pm 55^\circ\text{C}$;

- 2) при промена на релативната влажност до 95% на температура од $+50^\circ\text{C}$.

Испитувањата на радиоуредите, заради проверка на усогласеноста со условите определени во ст. 1 и 2 на овој член, се вршат на начинот утврден со југословенските стандарди JUS N.A5.700 до JUS N.A5.785.

Член 22

Радиоуредите мораат да бидат во состојба да работат и да ги исполнуваат техничките услови пропишани со овој правилник еден минут по пуштањето во работа.

Ако радиоуредите содржат склопови кои мораат претходно да се загреат за да можат исправно да работат, времето на загревањето не смее да биде подолго од 30 минути од вклучувањето на напојувањето на тој склоп.

Кога се применува условот од став 2 на овој член, изворот на напојувањето на колото за загревање мора да биде така конструиран што да може да остане вклучен и кога другите напојувања на радиоуредите се исклучени. Ако за таа цел е вградена посебен преклопник на радиоуредите, неговата намена да биде јасно означена.

Член 23

Радиоуредите можат да бидат изработени и назначени за непрекината работа или за работа со прекин, со тоа што во спецификацијата на нивните технички карактеристики мора да биде означен видот на работата.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член радиоуредите на матичните радиостаници и на управните радиостаници во мрежата на постојаните радиостаници мораат да бидат изработени за непрекината работа.

Испитувањето на радиоуредите, заради проверка на усогласеноста со барањата од ст. 1 и 2 на овој член, се врши под услов:

1) непрекинатата работа да означува работа на радиопредавателот со називна врвна сила на обвивницата и работа на радиоприемникот со називна аудиофреквенциската излезна сила, под нормални услови на оптоварување, за период од 24 часа;

2) факторот на искористувањето за работа со прекин да биде една минута предавање со називна врвна сила на обвивницата и четири минути прием со називна аудиофреквенциска излезна сила, под нормални услови на оптоварување, за период од осум часови, придружен веднаш потоа со три циклуса од пет минути предавање и 15 минути прием со називна излезна сила.

Член 24

Механичката и електричната конструкција на радиоуредите мора да биде таква што да овозможува, согласно со намената, користење во постојаните инсталации или во подвижните инсталации (возила).

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, механичките и електричните конструкции на радиоуредите што се предвидени да се користат во радиослужбите за безбедност (на човечки животи и имот) мора да биде таква што да овозможува работа во постојаните и во подвижните инсталации (возила).

Член 25

Преминот на радиоуредите од позиција на прием на позиција на предавање, и обратно, мора да бидевозможен со помош на рачна команда (тастатер). Таа команда мора да биде сместена на микрофонот или на микротелефонската комбинација. Кога оваа команда не е активирана, радиоуредите мораат да бидат во позиција на прием.

Покрај рачната команда од став 1 на овој член, радиоуредите можат да имаат и уреди за автоматска команда со помош на говорни сигнали.

Кога радиоуредите се во позиција на предавање, мора да биде обезбедена трајна визуелна контрола со помош на светлосна сигнализација или со соодветен индикатор.

Промената на работната фреквенција на радиоуредите мора да биде овозможена во најкраток можен рок, а најдолго за една минута.

Преминот на радиоуредите од еден на друг вид емисија мора да биде овозможен со една команда.

Член 26

Радиоуредите мораат да имаат комплетна техничка документација, и тоа:

- 1) примопредавачки мерен протокол;
- 2) опис на уредите;
- 3) спецификација на техничките карактеристики;
- 4) упатство за ракување и одржување;
- 5) потполна електрична шема на уредите;
- 6) комплет на монтажни шеми;
- 7) спецификација на вградените материјали.

Член 27

Радиоуредите мораат да бидат изработени, поставени и експлоатирани така што да бидат исполнети барањата за безбедност според југословенските стандарди: JUS N.N0.203, JUS N.N0.204 и JUS N.N0.205 и според прописите за заштита при работата.

2. Услови за радиопредавателите

Член 28

Толеранцијата на фреквенцијата на радиопредавателите изнесува ± 100 Hz.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член за радиопредавателите на матичните радиостаници и на управните радиостаници во мрежата на постојаните радиостаници, како и на радиопредавателите чии кореспондентни радиоприемници немаат можност за прецизно дотерување на фреквенцијата во согласност со условите од член 45 на овој правилник, при работа со видовите на емисии A3J или A3A, толеранцијата на фреквенцијата изнесува ± 20 Hz.

Испитувањето на радиопредавателите, заради проверка на усогласеноста со толеранцијата на фреквенцијата од ст. 1 и 2 на овој член, се врши со мерење на максималната грешка на фреквенцијата, на начинот утврден во југословенскиот стандард JUS N. N6. 321.

Член 29

Стабилноста на фреквенцијата на радиопредавателите, за кратки периоди на работа од 15 минути, изнесува ± 40 Hz.

Условот од став 1 на овој член не се однесува на радиопредавателите со толеранција на фреквенцијата пропишана во член 28 став 2 на овој правилник.

Испитувањето на радиопредавателите, заради проверка на усогласеноста со краткотрајната стабилност на фреквенцијата од став 1 на овој член, се врши со мерење на максималната промена на фреквенцијата, на начинот утврден во југословенскиот стандард JUS N.N6.321.

Член 30

Радиопредавателите мораат да бидат изработени за приклучување на несиметричен антенски преносен вод со номинална вредност на карактеристичната импеданса од 50 ома.

Радиопредавателите од став 1 на овој член мораат да имаат можност за рачно или автоматско приспособување на излезниот подзасилувач на променливите карактеристики на антенскиот преносен вод, така што врвната сила на обвивницата не се менува позначително ниту при зголемување на односите на стоечките бранови до вредност од 2:1.

Член 31

На која и да е фреквенција во границите на називниот фреквенциски опсег (или подопсег), врвната сила на обвивницата на радиопредавателот смее да отстапи најмногу за + 0,8 dB и — 1,5 dB во однос на својата називна вредност.

Испитувањето на радиопредавателите, заради проверка на усогласеноста со условите од став 1 на овој член, се врши со мерење на врвната сила на обвивницата, на начинот утврден со југословенските стандарди JUS N.N6.326 и JUS N.N6.322.

Член 32

Кај радиопредавателите кои работат со вид на емисија A3J, силата на носителот мора најмалку 40 dB да биде под називната врвна сила на обвивницата.

Кај радиопредавателите кои работат со вид на емисија A3A, силата на носителот мора да биде 15 ± 2 dB под називната врвна сила на обвивницата.

Кај радиопредавателите кои работат со вид на емисија A3H, силата на носителот мора да биде помеѓу 4,5 и 6 dB под називната врвна сила на обвивницата.

Член 33

Кога радиопредавателите се побудувани до називната или до максималната врвна сила на обвивницата, силата на која и да е несакана емисија што го напојува антенскиот преносен вод на која и да е дискретна фреквенција мора да биде во согласност со вредностите од табелата бр. 3:

Табела бр. 3

Фреквенциско растојание, Δ помеѓу фреквенцијата на несаканата емисија и доделената фреквенција (kHz)	Минимално слабеење под врвната сила на обвивницата
$1,6 < \Delta \leq 4,8$	31 dB
$4,8 < \Delta \leq 8,0$	38 dB
$8,0 < \Delta$	43 dB, а да не ја премине силата од 50 mW

Испитувањето на радиопредавателите кои во работата користат видови на емисии A3J или A3A, заради проверка на усогласеноста со вредностите од Табелата бр. 3 во поглед на емисиите вон од опсегот и од оние споредни зрачења што се резултат на процесот на модулацијата, но не паѓаат во спектарот вон од опсегот, се врши со помош на два синусоидални влезни сигнали со такво растојание помеѓу фреквенциите на тие сигнали така што сите интермодулациони компоненти се јавуваат на фреквенциите што најмалку 1,6 kHz се оддалечени од доделената фреквенција од член 8 став 1 на овој правилник.

Член 34

Кога радиопредавателите се приклучени на вештачко оптоварување кое не зрачи и се побудувани до називната или максималната врвна сила на обвивницата, кое и да е споредно зрачење од куќинето на која и да е дискретна фреквенција не смее

да биде поголемо од зрачењето што ќе се јави кога антенскиот систем би се напојувал со максимално дозволената сила определена во член 33 став 1 на овој правилник.

Испитувањето на радиопредавателите, заради проверка на усогласеноста со условите од став 1 на овој член, се врши со користење на методот на замена. Според овој метод, радиопредавателот се заменува со радиофреквенциски генератор приклучен на антенскиот систем и дотеран да дава исто покажување на мерачот на јачината на полето поставено на локацијата што е оддалечена од антената неколику бранови должини.

Член 35

Амплитудно-фреквенциската карактеристика на радиопредавателите, кога автоматската регулација на модулацијата не дејствува, мора да биде внатре во границите прикажани на цртежот бр. 1, што е отпечатен кон овој правилник и сочинува негов составен дел.

Испитувањето на радиопредавателите кои во работата користат видови на емисии А3Ј или А3А, заради проверка на усогласеноста со граничните вредности прикажани на цртежот бр. 1, се врши со помош на синусоидален влезен сигнал на променливата фреквенција кој, при максимум на одзивот, произведува компонента на бочниот опсег чија средна сила е еднаква на 25% од називната врвна сила на обвивницата.

Член 36

Факторот на аудиофреквенциското хармонично изобличување на радиопредавателите не смее да биде поголем од 5%, при модулација со кој и да е синусоидален влезен сигнал чија фреквенција е во границите на називот аудиофреквенциски опсег и кој ја произведува основната компонента на бочниот опсег чија средна сила е еднаква на:

- 1) 25% од називната врвна сила на обвивницата, за видовите на емисии А3Ј и А3А;
- 2) 12,5% од називната врвна сила на обвивницата, за видот на емисија А3Н.

Член 37

Кога радиопредавателите се побудувани до називната врвна сила на обвивниците со помош на два синусоидални влезни сигнали чии фреквенции се 1000 и 1600 Hz, силата на најголемата интермодулациона компонента која паѓа во рамките на широчината на потребниот опсег на емисијата мора најмалку 25 dB да биде под силата на една од двете еднакви основни компоненти на бочниот опсег.

Член 38

Вкупната средна сила на шумот и брумтот на радиопредавателите, во границата на широчината на потребниот опсег на емисијата, мора најмалку 40 dB да биде под називната врвна сила на обвивницата.

Член 39

Влезната импеданса на радиопредавателите со симетричен линиски приклучок, внатре во називниот аудиофреквенциски опсег, мора да биде еднаква на 600 ± 60 Ω .

За радиопредавателите со несиметричен или со симетричен микрофонски приклучок, влезната импеданса мора да биде специфицирана во границите на аудиофреквенциски опсег.

Член 40

Кај радиопредавателите со симетричен линиски приклучок мора да постои можност за побудување до називната врвна сила на обвивницата со влезен

напон во опсегот од -20 dB до $+10$ dB во однос на номиналната вредност од 0,775V.

За радиопредавателите со несиметричен или со симетричен микрофонски приклучок, мора да биде специфицирана вредноста на влезниот напон за називната врвна сила на обвивницата која одговара на ефективниот звучен притисок пред мембраната на микрофонот од 94 dB во однос на 24×10^{-6} Pa, при фреквенција од 1000 Hz.

Испитувањето на радиопредавателите, заради проверка на усогласеноста со условите од ст. 1 и 2 на овој член, се врши со помош на синусоидален влезен сигнал на фреквенцијата од 1000 Hz или со помош на два еднакви синусоидални влезни сигнали чии фреквенции се 1000 Hz и 1600 Hz. Ако испитувањето се врши со два синусоидални влезни сигнали, модулирачкиот влезен напон е еднаков на двократната вредност на ефективниот напон на едниот сигнал.

Член 41

Радиопредавателите мораат да бидат опремени со уреди за автоматска регулација на модулацијата (автоматска регулација на нивото, односно ограничување на модулацијата).

Карактеристиката на автоматската регулација на модулацијата на радиопредавателите мора да биде внатре во границите прикажани на цртежот бр. 2, кој е отпечатен кон овој правилник и сочинува негов составен дел.

Испитувањето на радиопредавателите, заради проверка на усогласеноста со границите прикажани на цртежот бр. 2, се врши со помош на модулирачкиот влезен сигнал определен во член 40 став 3 на овој правилник.

Член 42

Ако називната врвна сила на обвивницата преминува 100 W, радиопредавателите мораат да имаат можност да ја намалат излезната сила најмалку за 3 dB.

Член 43

Радиопредавателите мораат да бидат заштитени од краток спој или од празен од на антенските приклучоци.

Ако е потребно на кој и да е дел на радиопредавателите да се доведе напон за напојување со извесно задоцнување, тоа задоцнување мора да се изврши автоматски.

3. Услови за радиоприемниците

Член 44

Грешката на дотерувањето на фреквенцијата на радиоприемниците не смее да биде поголема од следните вредности:

- 1) ± 100 Hz — ако фреквенцијата на локалниот осцилатор е стабилизирани со помош на кварц;
- 2) ± 300 Hz — ако фреквенцијата на локалниот осцилатор е континуелно променлива без стабилизација со кварц.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за радиоприемниците на матичните радиостаници и на управните радиостаници во мрежата на постојаните радиостаници, како и за радиоприемниците кои немаат можност за прецизно дотерување на фреквенцијата во согласност со условите од член 46 на овој правилник, при работата со видови на емисии А3Ј или А3А, грешката на дотерувањето на фреквенцијата не смее да биде поголема од ± 20 Hz.

Испитувањето на радиоприемниците кои во работата користат видови на емисии А3Ј или А3А, заради проверка на усогласеноста со вредностите од ст. 1 и 2 на овој член, се врши со помош на не-

модулиран влезен сигнал чија фреквенција е за 1000 ± 1 Hz поголема од носечката (референтната) фреквенција на која тие се дотерани. Тоа испитување се врши под услов командата за прецизно дотерување на фреквенцијата, ако постои, да е поставена во положба што е поблиска на средната положба на опсегот што таа го покрива.

Член 45

Стабилноста на дотераноста на фреквенцијата на радиоприемниците, за кратки периоди на работа од 15 минути, изнесува ± 40 Hz.

Условот од став 1 на овој член не се однесува на радиоприемниците од член 44 став 2 на овој правилник.

Член 46

Уредот за дотерување на фреквенцијата на радиоприемниците мора да овозможи намалување на грешката во дотерувањето барем на ± 10 Hz. Тоа се постига, првенствено, со помош на команда за прецизно дотерување на фреквенцијата која влијае врз фреквенцијата пред меѓуфреквенцискиот филтер. За радиоприемниците со однапред дотерани фреквенции широчината на опсегот на дотерувањето на оваа команда не смее да биде помало од ± 150 Hz и пожелно е да не биде поголема од ± 500 Hz.

Член 47

Номиналната вредност на влезната импеданса на радиоприемниците изнесува 50 ома, несиметрично.

Член 48

Осетливоста на радиоприемниците мора да биде таква така што односот $C+III+I/III+I$ од 20 dB и едновременно, најмалата стандардна аудиофреквенциска излезна сила определена во став 2 на овој член, електромоторната сила (EMC) на 50-омскиот извор на влезниот сигнал не смее да биде поголема од 3.5 V на која и да е фреквенција во границите на називниот фреквенциски опсег.

Стандардната аудиофреквенциска излезна сила е еднаква на:

- 1) 1 mW — на приклучоците за слушалки или на приклучоците за 600-омскиот симетричен линиски вод;
- 2) 50 mW — на приклучоците за звучникот.

Испитувањето на радиоприемниците, заради проверка на усогласеноста со вредноста од став 1 на овој член, се врши со помош на немодулиран влезен сигнал чија фреквенција е за 1000 Hz повисока од носечката (референтната) фреквенција на која тие се дотерани. Тоа испитување се врши под услов регулаторите на радиофреквенциското и меѓуфреквенциското засилување на радиоприемниците, ако постојат, се дотерани за максимум осетливост, односно автоматската регулација на подзасилувањето да е вклучена.

Член 49

Пропустливиот опсег на радиоприемниците, за слабесње од 6 dB, мора да биде во границите на аудиофреквенцискиот опсег определен во член 19 на овој правилник.

Член 50

Селективноста за соседниот сигнал на радиоприемниците не смее да биде помала од вредностите определени во табелата 4.

Табела бр. 4

Отстапување на фреквенцијата на несаканиот влезен сигнал во однос на носечката (референтната) фреквенција на саканиот влезен сигнал	Селективност за соседниот сигнал
-1 kHz и +4 kHz	40 dB
-2 kHz и +5 kHz	50 dB
-5 kHz и +8 kHz	60 dB

Испитувањето на радиоприемниците, заради проверка на усогласеноста со вредностите од Табелата бр. 4, се врши така што нивото на саканиот влезен сигнал се поставува на ниво на осетливоста мерен според условите од член 48 на овој правилник, а нивото на несаканиот амплитудски модулиран влезен сигнал (30% модулација со фреквенција од 400 Hz) се дотерува додека односот $C+III+I/III+I$ не се намали за 6 dB.

Член 51

Нивото на несаканиот влезен сигнал кој предизвикува блокирање на радиоприемниците не смее да биде помало од следните вредности:

- 1) +100 dB во однос на $1 \mu V$ (EMC) кога нивото на саканиот влезен сигнал е еднаков +60 dB во однос на $1 \mu V$ (EMC);
- 2) +65 dB во однос на нивото на осетливоста кога нивото на саканиот влезен сигнал е еднаков на нивото на осетливоста мерено според условите од член 48 на овој правилник.

Испитувањето на радиоприемниците, заради проверка на усогласеноста со вредностите од став 1 на овој член, се врши со помош на несакан немодулиран влезен сигнал чија фреквенција отстапува за ± 20 kHz во однос на фреквенцијата на саканиот влезен сигнал и чие ниво се дотерува додека аудиофреквенциската излезна сила не се намали за 3 dB или односот $C+III+I/III+I$ не се намали за 6 dB, зависно од тоа кој од двата ефекти ќе се појави прв.

Член 52

Кога нивото на саканиот влезен сигнал е еднаков на +60 dB во однос на $1 \mu V$ (EMC), нивото на несаканиот влезен сигнал кој предизвикува крстосана модулација во радиоприемникот не смее да биде помало од +90 dB во однос на $1 \mu V$ (EMC).

Испитувањето на радиоприемниците, заради проверка на усогласеноста со вредноста од став 1 на овој член, се врши со помош на несакан амплитудски модулиран влезен сигнал (30% модулација со фреквенција од 400 Hz) чија фреквенција отстапува за ± 20 kHz во однос на фреквенцијата на саканиот влезен сигнал и чие ниво се дотерува додека вкупната несакана аудиофреквенциска излезна сила предизвикана поради крстосана модулација не биде 30 dB под стандардната аудиофреквенциска излезна сила предизвикана со саканиот влезен сигнал.

Член 53

Кога нивото на саканиот влезен сигнал е еднаков на +20 dB во однос на $1 \mu V$ (EMC), нивото на еден од двата несакани влезни сигнали што ја предизвикуваат радио-фреквенциската интермодулација во радиоприемникот не смее да биде помало од +75 dB во однос на $1 \mu V$ (EMC).

Испитувањето на радиоприемниците, заради проверка на усогласеноста со вредноста од став 1 на овој член, се врши со помош на два еднакви несакани немодулирани влезни сигнали чии фреквенции отстапуваат за $\pm \Delta f$ од $\pm 2\Delta f$ (каде што $\Delta f = 20 \text{ kHz}$) во однос на фреквенцијата на саканиот

влезен сигнал и чии нивоа едновременно се дотеруваат додека аудиофреквенциската излезна сила предизвикана поради радиофреквенциска интермодулација не биде 20 dB под стандардната аудиофреквенциска излезна сила определена во член 48 став 2 на овој правилник.

Член 54

Слабеенето на симетричната фреквенција, на меѓуфреквенцијата и на другите споредни фреквенции на радиоприемниците не смее да биде помало од 60 dB во однос на нивото на осетливоста мерено според условите од член 48 на овој правилник.

Член 55

Радиоприемниците мораат да имаат можност да даваат аудиофреквенциска излезна сила со следните вредности:

1) 10 mW — на приклучоците за слушалки или на приклучоците за 600-омски симетричен линиски вод;

2) 500 mW — на приклучоците за звучник.

Номиналната аудиофреквенциска излезна сила на радиоприемниците со приклучок за 600-омски симетричен линиски вод изнесува 1 mW.

Член 56

Факторот на аудиофреквенциското хармонично изобличување на радиоприемниците, за кое и да е ниво на влезен сигнал во опсег од +30 dB до +80 dB во однос на 1 μ V (EMC) и за која и да е фреквенција на основната компонента во границите на називниот аудиофреквенциски опсег, не смее да биде поголем од следните вредности:

1) 5% — при стандардна аудиофреквенциска сила определена во член 48 став 2 на овој правилник;

2) 10% — при називната аудиофреквенциска излазна сила.

Член 57

Аудиофреквенциската интермодулација во радиоприемникот мора да биде таква што, кога силата на која и да е од двете основни компоненти е еднаква на 25% од стандардната аудиофреквенциска излезна сила определена во член 48 став 2 на овој правилник, нивото на која и да е интермодулациона компонента во називниот аудиофреквенциски опсег мора да биде најмалку 25 dB под нивото на едната основна компонента.

Испитувањето на радиоприемниците, заради проверка на усогласеноста со вредноста од став 1 на овој член, се врши со помош на два немодулирани влезни сигнали чии фреквенции се за 1000 Hz и 1600 Hz повисоки од носечката (референтната) фреквенција на која тие се дотерани и чии нивоа се еднакви на +40 dB во однос на 1 μ V (EMC).

Член 58

Кога нивото на влезниот сигнал е еднаков +60 dB во однос на 1 μ V (EMC), вкупната средна сила на аудиофреквенцискиот шум и на брумот на радиоприемниците мора да биде најмалку 40 dB под стандардната аудиофреквенциска излезна сила определена во член 48 став 2 на овој правилник.

Испитувањето на радиоприемниците, заради проверка на усогласеноста со вредноста од став 1 на овој член, се врши со помош на немодулиран влезен сигнал чија фреквенција е така дотерана што, кога се демодулира, да произведува аудиофреквенциски излезен сигнал кај кој основната компонента за 20% е повисока од горната гранична фреквенција на називниот аудиофреквенциски опсег. При тоа испитување, хармоничните компоненти на излезниот сигнал мораат да бидат доволно

потиснати било во самиот аудиофреквенциски степен на радиоприемниците или со користење на додатен нископропусен филтер.

Член 59

Силата на која и да е несакана емисија на радиоприемниците, која је напојува антенскиот преносен вод на која и да е дискретна фреквенција, не смее да биде поголема од 2 μ W.

Член 60

Радиоприемниците мораат да имаат регулатор (команда) за рачна регулација на аудиофреквенциското подзасилување, а можат да имаат и регулатори за рачна регулација на радиофреквенциското подзасилување, односно на меѓуфреквенциското подзасилување. Кај радиоприемниците со приклучок за 600-омски симетричен линиски вод, регулаторот на аудиофреквенциското подзасилување мора да овозможи дотерување на аудиофреквенциската излезна сила во степени од 1 dB најмалку во опсег од -10 dB до +10 dB во однос на номиналната аудиофреквенциска излезна сила определена во член 55 став 2 на овој правилник.

Член 61

Радиоприемниците мораат да бидат опремени со уред за автоматска регулација на подзасилувањето (АРИ).

Статичката карактеристика на АРИ на радиоприемниците мора да биде таква што, кога нивото на влезниот сигнал се зголемува за најмалку 70 dB во однос на нивото на осетливоста мерена според условите од член 48 на овој правилник, зголемувањето на нивото на аудиофреквенциската излезна сила не смее да биде поголема од следните вредности:

1) 5 dB — на приклучокот за 600-омски симетричен линиски вод;

2) 10 dB — на приклучокот за слушалки или на приклучокот за звучник.

Динамичката карактеристика на АРИ на радиоприемниците мора да биде таква да ги задоволува следните услови:

1) времето на воспоставувањето на АРИ мора да биде во границите од 2 до 30 ms, и

2) времето на враќањето во првобитна состојба на АРИ мора да биде во границите од 0,5 до 4 s.

Испитувањето на радиоприемниците, заради проверка на усогласеноста со вредностите од став 3 на овој член се врши со помош на немодулиран влезен сигнал чија фреквенција за 2000 Hz е повисока од носечката (референтната) фреквенција на која тие се дотерани, и чие ниво тастувано (во скокови) се зголемува за 20 dB над нивото од +60 dB во однос на 1 μ V (EMC) со таква брзина така што амплитудата на сигналите останува константна за периодите што се подолги во споредба со времето на воспоставувањето и со времето на враќањето на АРИ во првобитна состојба. Тоа време се определува од обвивницата на осцилограмот добиен на екранот на катодниот осцилоскоп што е приклучен на излезот на радиоприемникот.

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, испитувањето на радиоприемниците кои користат намален носител за АРИ кога примаат бид на емисија АЗА, заради проверка на усогласеноста со условите од ст. 2 и 3 на овој член, се врши со помош на линеарна комбинација на два немодулирани влезни сигнали кои симулираат соодветна емисија на радиопредавателот кога тој е модулиран до називната вредност на врвната сила на обвивницата со синусоидален влезен сигнал чија фреквенција е 1000 Hz, односно 2000 Hz, при испитувањето од став 4 на овој член.

Член 62

Радиоприемниците мораат да бидат заштитени од оштетување, на која и да е фреквенција во границите на називниот фреквенциски опсег, ако на нивните влезови се појави сигналот на ефективната вредност со напон до 30 V (EMC) во траење од 15 минути.

Радиоприемниците мораат да бидат заштитени од оштетувања кога на нивните влезови ќе се појават напони од електростатичко потекло.

IV. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА АНТЕНИ

Член 63

Фреквенцискиот опсег на антените мора да изнесува најмалку од 3 до 12 MHz.

Антените мораат ефикасно да зрачат и да примаат радиобранови најмалку на три претходно до-терани фреквенции во границите на називниот фреквенциски опсег, од кои едната мора да биде заедничката фреквенција од член 6 на овој правилник.

Член 64

Поларизацијата на антените може да биде хоризонтална, односно вертикална.

За радиотелефонските врски на кратки растојанија, поларизацијата на антените на постојаните и на матичните радиостаници мора да биде следната:

- 1) хоризонтална — кога врските се остваруваат со помош на јоносферски радиобранови;
- 2) вертикална — кога врските се остваруваат со помош на површински радиобранови.

Член 65

Во постојаните радиослужби се користат насочени антени за сите радиотелефонски врски на растојание поголемо од 500 km.

Во копнените подвижни радиослужби се користат, првенствено, ненасочени антени.

Член 66

Релативното подзасилување на антените на постојаните и на матичните радиостаници, во насоката на точката или на зоната на приемот, не смее да биде помало од 0 dB.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, релативното подзасилување на насочените антени од член 65 став 1 од овој правилник, во насоката на точката на приемот, не смее да биде помало од 5 dB.

Член 67

Антените на постојаните радиостаници мораат да зрачат радиобранови под таков елевационен агол кој, во кое и да е време, обезбедува максимална јачина на полето во точката или во зоната на приемот.

За определување на најповолната вредност на елевациониот агол на максималното зрачење на антените од став 1 на овој член мораат да се користат јоносферските прогнози на Геомагнетскиот институт од Гроцка.

Кога најповолната вредност на елевациониот агол (θ) од став 2 на овој член е определена, височината над почвата (h) на хоризонтално поларизираните антени од став 1 на овој член, изразена во вредностите на брановата должина (λ), мораат да се определат со користење на следните изрази:

$$h = 0,25 \lambda \sin \theta$$

Член 68

Номиналната вредност на влезната импеданса на антените изнесува 50 ома,

Член 69

Односот на стоечките бранови на антените, мерен на преносниот вод без загуба, не смее да биде поголем од 2,5:1 на која и да е работна фреквенција во границите на називниот фреквенциски опсег.

Член 70

Антените мораат да бидат изработени така што да можат да је пренесат силата чија вредност, при максимален однос на стоечките бранови, не смее да биде помала од називната врвна сила на обвиницата на радиопредаваталите.

Член 71

Антените мораат да бидат изработени така што да не ги менуваат своите електрични карактеристики и под следните услови:

- 1) при промена на температурата од -25 до $+55^{\circ}\text{C}$;
- 2) при промена на релативната влажност до 100% на температура од $+50^{\circ}\text{C}$;
- 3) при брзина на ветерот од 150 km/час, без додатно оптоварување на мраз.

Освен условите од став 1 на овој член, антените мораат да бидат изработени, поставени и одржувани во согласност со одредбите на Правилникот за техничките мерки за изградба, поставување и одржување на антенските постројки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/69).

Член 72

Антените на постојаните и на матичните радиостаници, кои се предвидени да се користат во радиослужбите за безбедност на човечки животи и имот, мораат да бидат конструктивно така изведени што да можат, по потреба, лесно да се транспортираат и брзо поставуваат или спуштаат.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 73

Радиостаниците што се пуштени во работа, пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, а не им одговараат на техничките и експлоатационите услови пропишани во овој правилник, можат да продолжат со работата ако не создаваат штетни радиопречки на други радиостаници, најдолго до својата амортизација.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако радиостаниците што се пуштени во работа, пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, создаваат штетни радиопречки на други радиостаници, нивните технички карактеристики во поглед на радиопречките мораат да се доведат во согласност со одредбите на овој правилник во рок од шест месеци од денот кога ќе се утврди дека радиостаницата создава штетни радиопречки, или мораат да престанат со работата.



Член 74

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 365/2

11 февруари 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Анте Велиќ, с. р.



249.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78 и 1/80), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/78 и 68/78) во точка 1 во одделот под а) одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) Сојузниот завод за општествено планирање:

Божа Боиќ, директор во Сојузниот завод за општествено планирање;“

2. По одредбата под 5 се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„6. Заедницата на југословенските железници:

Никола Филиповиќ, претседател на работководниот одбор на Заедницата на југословенските железници;

7) Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони:

Гојко Секуловски, генерален директор на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони;“

Досегашаната одредба под 6 станува одредба под 8.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1058/1
6 март 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

250.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА СКЛАДОВИТЕ НА ЗАПАЛИВИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат техничките нормативи за складовите на запаливи и опасни материји заради обезбедување од пожари и експлозивни, и тоа:

1) за складови на запаливи материји што се пакуваат во запалива и незапалива амбалажа;

2) за складови на опасни материји што се пакуваат во запалива амбалажа;

3) за складови на незапаливи материји што се пакуваат во запалива амбалажа.

Член 2

Долунаведените изрази во смисла на овој правилник ги имаат следните значења:

Пожарен сектор — објект или просторија во објектот, во смисла на заштита од пожари, одвоени од друг објект или просторија, при што во објекти со повеќе катови, повеќе катови можат да претставуваат еден пожарен сектор.

Евакуационен пат — пат од најоддалеченото место во објектот или просторијата до излезот на слободен простор или до противпожарните скали.

Леснозапаливи течности — течности чија точка на палењето е под 100 °C.

Отворен склад — место за складирање на отворен простор.

Затворен склад — склад во градежен објект.

Градежни објекти со висока отпорност против пожари — објекти изградени од градежен материјал отпорен против пожари.

Градежни објекти со средна отпорност против пожари — објекти изградени од мешовит градежен материјал.

Градежни објекти со мала отпорност против пожари — објекти изградени главно од запалив градежен материјал.

Самозапаливи материји — материји што се запалуваат во допир со воздух без присуство на пламен.

Проточен пат — пат што секогаш овозможува возење напред.

Член 3

Според начинот на изградбата, големината и начинот на складирањето, складовите, во смисла на овој правилник, можат да бидат:

- 1) отворени складови со стреа или без стреа;
- 2) затворени складови во наменски и во повеќенаменски објекти;
- 3) визбени, вкопани и полувкопани складови;
- 4) мали складови, складови со средна големина и големи складови според табелата 4 на овој правилник;
- 5) приземни складови и складови со повеќе катови;
- 6) подни складови, ретални складови и складови контејнери.

Член 4

Според видот на стоките и на хемиско-физичките особини на материјата што се складира, складовите, во смисла на овој правилник, можат да бидат:

- 1) складови на запаливи течности;
- 2) складови на запаливи гасови;
- 3) складови на запаливи цврсти материји, и тоа:
 - на текстилни производи,
 - на производи на белата техника,
 - на гумени производи,
 - на производи од пластични маси,
 - на производи на индустријата на обувки и кожи,
 - на производи на електронска индустрија,
 - на мебел,

- на дрвена граѓа,
 - на јаглен,
 - на текстилни влакна и суровини,
 - на прехранбени производи,
 - на жита и на мелнички производи,
 - на архивски материјали и на книги и списанија,
 - на вештачки ѓубриња;
- 4) складови на запаливи метали и легури, и тоа:
- на алкални метали (натриум, калиум, литиум, рубидиум, пезиум),
 - на земноалкални метали (магнезиум, калциум, барium, стронциум);
 - на други метали и легури (алуминиум и цинк во фолии и во прав, на антимон, електрон и др.);
- 5) складови на запаливи материји во прав, и тоа:
- на материји од органско потекло,
 - на материји од неорганско потекло;
- 6) складови на samozапаливи материји, и тоа:
- на материји од органско потекло,
 - на материји од неорганско потекло;
- 7) складови на опасни материји, и тоа:
- на запаливи радиоактивни материји,
 - на незапаливи радиоактивни материји,
 - на оксидациони материји,
 - на материји што реагираат со вода,
 - на материји што реагираат со киселини и со нивни пари,
 - на запаливи отровни материји,
 - на незапаливи отровни материји,
 - на кородирачки материји,
 - на компримиран кислород.

Член 5

При изборот на локација за складови, мораат да се земат предвид природните и вештачките пречки на магистралните и на пристапните патишта до складот, од кои зависи брзината на интервенцијата на пожарникарите во случај на пожар.

При изборот на локација за складовите со средна големина и за големи складови, мора да се земе предвид оддалеченоста на најблиската пожарникарска единица.

Ако оддалеченоста на најблиската пожарникарска единица од складот е толкава што пожарникарската единица не може да втаса до складот за 15 минути, големите и складовите со средна големина се обезбедуваат со стабилни инсталации за гаснење и за јавување на пожар.

Член 6

При изборот на локација за склад со запаливи и опасни материји мора да се избере терен со таква

конфигурација што спречува или барем ја намалува можноста излевање, растурање и експлозиите на складираните материји да ја загрозуваат поблиската и подалечната околина.

При проектирање и изградба на складовите мора да се земат предвид климатските услови, односно ружага и силината на ветровите, најголемата можна температура на воздухот, атмосферските празнења, снежните и водените врнежи, опасностите од поплави, трусноста на подрачјето и други природни услови на подрачјето во кое е лоциран складот.

Член 7

Складовите од член 4 на овој правилник мораат да имаат соодветен пристапен пат, со цврста подлога, што издржува притисок по оска најмалку 10 тони, со широчина најмалку 3,5 m. Кај големите складови пристапниот пат мора да биде проточен.

Член 8

При проектирање и изградба на складови, мора да се води сметка за диспозицијата на објектот во однос на соседните објекти. Притоа мора да се има предвид видот и количеството на складираните стоки, отпорноста на објектот спрема пожар, неговата големина и височина, можните извори на опасности од пожари и ружага на ветровите.

Член 9

Оддалеченоста на затворените складови од соседните објекти, ако со прописите за противпожарната заштита не е определено поинаку, не смее да биде помала од височината на повисокиот објект, ако објектите се изградени од незапалив градежен материјал. Ако соседниот објект е изграден од мешивот градежен материјал, односно од запалив материјал, складот мора да биде оддалечен два односно три пати повеќе од височината на повисокиот објект.

Член 10

Складовите од член 4 на овој правилник мораат да имаат обезбеден приод за пожарникарски возила, и тоа: складовите од средна големина — од две страни, а големите складови — од три страни.

Интерните сообраќајници, покрај и околу складот, не смеат да бидат поблиски од 5, ниту подалеку од 20 m од објектот.

Член 11

Најголсми дозволени димензии на складовните единици на отворените складови и оддалеченоста од соседните објекти се утврдени во табелата 1.

Табела 1

Вид на материјата	Димензии на складовните единици во метри (a × b × c)	Отпорност на соседните објекти спрема пожар		
		Висока	Средна	Мала
		Оддалеченост од соседните објекти во метри		
1	2	3	4	5
запаливи течности	10 × 10 × 5	15	20	30
картија, крпи, дрвени струганици и иверки и други запаливи отпадоци	6 × 20 × 8	12	14	16

1	2	3	4	5
режана граѓа	6 × 20 × 8	10	12	14
струганици и други отпадоци од дрво	4 × 20 × 2	12	14	16
обла граѓа и огревно дрво	6 × 20 × 4	8	10	12
материјали за пакување:				
— слама	6 × 30 × 8	40	50	60
— дрвени сандаци	6 × 20 × 8	15	25	35
мрк јаглен и кокс	—	2	4	6
јаглен наклонет кон samozапалување (мрк и тресет)	40 × 10 × 2	4	6	8
згура од котларниците	—	15	20	25
склад на киселини	—	20	30	40

Член 12

Отворените складови на запаливи течности и гасови, на експлозивни и samozапаливи материји, мораат да се заштитат од дејството на сончевите зраци и од атмосферските врнежи.

Посебно мора да се води сметка за нивото на околниот терен заради одведување во случај на излевање на опасни и запаливи течности кон безбедно место.

За отворените складови, повеќе складовни единици прават една складовна група, со тоа што во една складовна група мора да има најмногу три складовни единици.

Помеѓу складовните единици мора да се изгради колски пат широк најмалку 5 m, а растојанието помеѓу складовните групи мора да биде како помеѓу складовните единици и објектите од запалив градежен материјал од табелата 1.

Член 14

Степенот на отпорноста на градежните конструкции и на елементите на просторијата или објектот за складирање спрема пожарот, зависно од пожарното оптоварување, е даден во табелата 2, во h.

Табела 2

Пожарно оптоварување	Сидови, столбови, греди и сл., носиви	Меѓукатни-ни конструкции	Покриви
ниско	2	1	негорливи материјали
средно	2,5	1,5	1
големо	3	2	1,5

Отпорноста на противпожарните скали не смее да биде помала од 2 h. Покривните покривки и фасадните сидови, на средните и големите складови, мораат да бидат изградени од негорлив градежен материјал.

Член 15

Противпожарниот сид мора да има отпорност спрема пожар најмалку 4 h.

Противпожарниот сид, по правило, не смее да има отвори, а ако отворите не можат да се избегнат, тие можат да заземаат најмногу 25% од површината на противпожарниот сид.

Сите отвори во противпожарниот сид мораат да бидат затворени со врати, прозорци и капаци, со најмала отпорност спрема пожар од 2 h, со автоматско затворање или со механизам што ќе ги држи постојано затворени.

Противпожарниот сид мора да го надвишува покривот на зградата најмалку 30 cm. Ако противпожарниот сид цврсто допира кон долната страна на покривната конструкција, чија отпорност спрема пожарот е 2 h, овој сид не мора да го надвишува покривот на зградата. Зградите подолги од 40 m, мораат да имаат противпожарни сидови на секои 40 m, должина.

Член 16

Евакуациониот пат од најоддалеченото работно место до излезната врата на слободен простор или до противпожарните скали, не смее да биде подолг од 30 m.

Евакуационите патишта, треба да имаат што помалку свиоци и агли, секогаш да се слободни и обележени. Зависно од бројот на вработените работници во складот, евакуационите патишта мораат да бидат доволно широки за евакуација на работниците, а не смеат да бидат потесни од 0,80 m. Сидовите околу евакуационите патишта мораат да бидат изградени од samozапаливи градежни материјали, со отпорност спрема пожар најмалку од 30 минути.

Член 17

Складовите со средна големина и големите складови со повеќе од еден кат, мораат да имаат противпожарни скали. Сидовите околу скалите и лифтовските окна, мораат да имаат отпорност спрема пожар најмалку 2 h, а вратата на лифтот — најмалку 30 мин.

Член 18

Вратите помеѓу пожарните сектори, во противпожарниот сид и на противпожарните скали, мораат да имаат отпорност спрема пожар најмалку 2 h, и мораат автоматски да се затвораат или да бидат снабдени со механизам што ќе ги држи постојано затворени.

Вратата на складовните простории во кои постои опасност од создавање на експлозивни смеси (смеша на воздух со запаливи и експлозивни пареи, гасови и прав) мора да биде изградена од материјал што не варира.

Член 19

Прозорците на складовите мораат да бидат од негорлив материјал.

Крилата на прозорците на складовните простории во кои постои опасност од создавање на експлозивни смеси мораат да бидат од материјали што не варираат.

Прозорците на складовите на леснозапаливи течности, гасови и експлозивни, мораат да бидат заштитени од дејството на сончевите зраци и застаклени со армирано или со огноотпорно стакло.

Член 20

Подовите во складовите на леснозапаливи течности, запаливи гасови и експлозивни, мораат да бидат изработени од негорлив градежен материјал, не смеат да варираат и мораат да спроведуваат статички електрицитет.

Подовите во складовите на запаливи и опасни материи во течна состојба, не смеат да пропуштаат течност и мораат да бидат изнивелирани така што во случај на излевање течноста да се насочи кон безбедно место.

Подовите во складовите наменети за складирање на запаливи материи во прав, јаглен, вештачки ѓубриња, запаливи метали и легури, радиоактивни материи, оксидациони и самозапаливи материи, киселини и компримирани оксидациони и самозапаливи материи, киселини и компримирани кислород, мораат да бидат изградени од негорлив градежен материјал.

Член 21

Во складовите со запаливи гасови и течности не смеат да се градат канали под нивото на подот, освен канали за одведување на излезаната течност.

Отворите со длабочина поголема од 1,5 m мораат да имаат скали.

Одците и каналите за одведување на димот во складовите мораат да имаат отпорност спрема пожар од најмалку 4 h.

Член 22

Рампите и стреите на затворени складови со експлозивни, со лесно запаливи течности и гасови, мораат да бидат од негорлив градежен материјал и не смеат да се користат за складирање на стоки.

Член 23

Пожарниот сектор мора да има отпорност на носечката и на меѓукатната конструкција спрема пожар најмалку од 2 h и мора да биде издвоен со ѕид со иста отпорност од другиот пожарен сектор или просторија.

Отворите во меѓукатните конструкции и во ѕидовите околу пожарниот сектор, мораат да бидат обезбедени со врата, со прозорци и со капаци чија отпорност спрема пожар е најмалку 2 h, а кои автоматски се затвораат или се снабдени со механизам што ги држи постојано затворени.

Член 24

Најголемите дозволени површини на пожарните сектори зависат од видот на складираните стоки, од пожарното оптоварување и од отпорноста против пожар на самиот склад.

Најголемите дозволени површини на пожарните сектори во затворени приземни складови се дадени во табелата 3.

Табела 3

Најголеми дозволени површини на пожарните сектори, во m ²			
Вид на материјата	Без инсталациите за јавување на пожар	Со инсталациите за јавување на пожар	Со уредите за гаснење на пожар
1	2	3	4
запаливи течности; точка на палењето до 100°C	Прирачни магацини	Не е задолжително	до 600
запаливи течности; точка на палењето од 101 — 300°C	до 100	101 до 400	401—1200
запаливи течности; точка на палењето 300°C	до 400	401 до 1200	над 1200
запаливи гасови	до 100	—	над 1200
запаливи материи во прав и во испитната состојба и влакнести материи	до 400	401 до 800	над 800
цврсти запаливи материи во компактна состојба на температурата на палењето до 300°C	до 600	601 до 1600	над 1600
цврсти материи во компактна состојба со температурата на палењето над 300°C	до 900	над 900	не е задолжително

Член 25

Во складовите со повеќе катови површините на пожарните сектори за секој кат над приземјето, се намалуваат за по 10%.

Складовите на стоки, без оглед на големината на пожарните сектори, мораат да се заштитат со уреди за јавување и за гаснење на пожари.

Зависно од условите од табелата 3 и од бројот на катовите во објектот, најголемиот дозволен број на пожарните сектори во еден објект е даден во табелата 4.

Табела 4

Големината на складот	Приземни складови	Складови со повеќе катови
мали складови	2 пожарна сектора	1 пожарен сектор
склад со средна големина	3 пожарна сектора	2 пожарна сектора
големи складови	4 пожарна сектора	3 пожарна сектора

Член 26

Складовите на запаливи течности и гасови, на експлозивни, самозапаливи материји, радиоактивни материји, на запаливи метали и легури и на запаливи материји во прав се изградуваат од негорлив градежен материјал. При изборот на градежен материјал, покрај неговата горливост, се води сметка за можните опасности од штетни и отровни гасови, што можат да се развијат во услови на пожар и на зголемена температура.

Член 27

Големите и средните складови на запаливи материји и експлозив, мораат да имаат најмалку два излеза на спротивните страни на објектот или просторијата.

Широчината на излезот, односно на вратата, зависи од габаритот на складираната стока, од големината на манипулативно-транспортните средства и од бројот на вработените работници во складот, и не смее да биде помала од 0,80 m. На излезите, односно на вратите за евакуација, се поставува натпис „ИЗЛЕЗ ЗА ЕВАКУАЦИЈА“ во насока на евакуацијата.

Вратата за евакуација мора да се отвора во насока на евакуацијата.

Во складовите на запаливи и опасни течности на вратите се поставуваат прагови со височина најмалку од 5 cm, заради спречување на евентуално разливање на течноста.

Член 28

Патот за излегување мора да биде непрскинат од која и да е точка во зградата до слободниот простор на ниво на почвата, и се состои од пристапен пат до излезот, излезот и патот за оддалечување од излезот.

Зависно од видот на складираните стоки и од бројот на катовите на складот, патот за излегување мора да биде проектиран така што да може да се измине во време од 3 до 5 минути.

Член 29

Пожарното оптоварување на стоките во затворените складови е утврдено во табелата 5.

Табела 5

ниско пожарно оптоварување	до 1256 MJ/m ²
средно пожарно оптоварување	од 1257 до 3350 MJ/m ²
високо пожарно оптоварување	над 3350 MJ/m ²

Во складовите со повеќе катови пожарното оптоварување смее да биде најмногу 4000 MJ/m².

Член 30

Најмала дозволена широчина на преминот и на манипулативно пожарните патишта, односно на сообраќајниците во складот изнесува:

- 1) во просторија што не е поширока од 15 m — 1,2 m;
- 2) во просторија со широчина од 16 до 40 m — 2,4 m;
- 3) во просторија со широчина од 41 до 80 m — 3 m или за две сообраќајници за обете страни на просторијата — 2 m;
- 4) во просторија со широчина над 80 m — на секои 40 m од главната сообраќајница — 3 m.

Складовните простории мораат на секои 30 m да имаат напречни сообраќајници со широчина 1,8 m. Ако стоките се складираат во регали, главната сообраќајница не смее да биде потесна од 1,2 m а растојанието помеѓу регалите не смее да биде помало од 0,8 m.

Ако стоките се складираат во палети, главната сообраќајница не смее да биде потесна од 1,5 m.

Член 31

Оддалеченоста на складираните стоки од ѕидовите, од меѓукатните конструкции и од таваните од излезот и хидрантите, не смее да биде помала од 0,8 m, а од сијаличните места и од грејните тела — од 0,5 m. Во прирачните складови и во складовите со површина помала од 100 m², оддалеченоста на складираните стоки од ѕидот не смее да биде помала од 0,3 m.

Член 32

Просторот за складирање мора да се обележи со лента во бела постојана боја широка 6 до 8 cm, а мидувалицата и манипулативните пожарни патишта, со лента во постојано жолта боја широка 4 до 6 m.

Член 33

Најголемата дозволена височина на складирањето зависи од видот на стоките, од пожарното оптоварување, од начинот на складирањето и од тежината и обликот на складираните стоки, а е дадена во табелата 6.

Табела 6

Вид на стоките	Најголема височина на складирањето, во m
запаливи течности	4,5
запаливи гасови во боци	дозволено складирање во исправена положба само на подот
текstilни суровини и производи, архивски материјали и библиотеки, производи од кожа, производи од гума и пластична маса, прехранбени производи и сл.	5
обични запаливи стоки	6,4

Член 34

Запаливи течности, запаливи гасови, експлозивни, запалив прах, запаливи метали и легури, самозапаливи материји, токсични материји, оксидациони материји, радиоактивни материји, киселини, компримиран кислород и материји што реагираат помеѓу себе, мораат да се складираат одвоени едни од други во посебни простории или објекти.

Член 35

Во складовите во кои постои опасност од создавање на експлозивни смеси на гасови и на пари на запаливи течности со воздухот, се користат само експлозивно заштитни манипулативци транспортни средства.

Во складовите со запаливи материји во прах, во иситнета и влакнеста состојба, покрај електроколички, за транспорт се користат и дизел-колички со факач на искрите на издувната цевка.

Член 36

Премините на вертикалните и на хоризонталните транспортери од затворен тип, на клима уредите, на уредите за проветрување, на ценоводите и на слични инсталации низ противпожарните ѕидови, меѓукатните конструкции и низ ѕидовите помеѓу пожарните сектори, мораат да бидат добро задихтани со негорливи материјали.

Член 37

Сите отвори во противпожарните ѕидови и во ѕидовите помеѓу пожарните сектори, низ кои поминуваат транспортери од отворен тип, мораат да бидат заштитени со соодветни пердиња отпорни спрема оган.

Во складовите на запаливи материји, транспортните, вентилационите и климатизационите цевки и канали се изработуваат од негорлив материјал.

Член 38

Во складовите со запаливи течности и гасови, експлозивни, запаливи метали и легури, радиоактивни материји, оксидациони и самозапаливи материји и киселини, помошните средства за складирање, како што се полици, палети, подлоги на лизгави платформи и сл., мораат да бидат изработени од негорлив материјал.

Член 39

Во складовите на експлозивни и во складовите каде што постои опасност од создавање на експлозивни смеси, помошните средства за складирање мораат да бидат изработени од материјал што не искри. Алатот што се користи во овие складови мора да биде од материјал што не искри.

Во складовите со запаливи течности и гасови, помошните средства за складирање можат да бидат изработени и од запаливи материјали, под услов да се заштитени со соодветни средства против палење.

Член 40

Пакувањето на запаливи и опасни материјали во запалива амбалажа се врши во посебна просторија што противпожарно е одвоена од просторијата за складирање. Оваа одредба се однесува и на поставките како што се преточување, прелевање и сл.

Зависно од видот на стоката со која се работи, во одделенијата за пакување се применуваат мер-

ките за заштита од пожари како и во складовните простории.

Член 41

Материите подложни на самозагревање и самозапалување, мораат да се складираат во суви и добро проветрувани простории.

Самозапаливите материји мораат да се складираат одвоено од експлозивни, од запаливи и опасни материји, водејќи сметка, при пакувањето, натоварувањето и растоварувањето, односно складирањето, да не дојде до мешање со други материји.

Член 42

Самозапаливите материји не смеат да се складираат во големи купови, туку во поголем број помали купови, со што повеќе воздушен простор помеѓу единиците на пакувањето.

Член 43

Зависно од начинот на складирањето и од обликот на самозапаливата стока, се применуваат методи на контрола и на прекинување на процесот на самозагревањето и на самозапалувањето.

Температурата во внатрешноста на поголемите напласти и купишта на самозапаливи материји на отворен простор, во магацини и во силоси, мора редовно да се контролира. Штом ќе се забележи пораст на температурата, или ќе се почувствува мирис на продукти од согорувањето и ќе се забележи дим, веднаш мора купот да се разгрне, односно да се пренесе на друго место, да се испразни силосот, односно да се преземат други слични мерки заради спречување на процесите на самозагревање и отстранување на жарништето на пожарот.

Член 44

Сите складови во кои постои опасност од создавање на експлозивни смеси и од штетно дејство на токсични и радиоактивни материји, мораат да имаат обезбедено природно или вештачко проветрување.

Член 45

Зависно од релативната густина на гасовите, на парите и правот, се поставуваат отвори за проветрување на различни височини од нивото на подот.

Во складовите на лесно запаливи течности и гасови отворите за проветрување мораат со соодветна жичена мрежа да се заштитат од евентуален продор на искри.

Големината на отворите за природно проветрување во складовите на запаливи гасови и течности изнесува најмалку 10% од подната површина на складовниот простор.

Член 46

Во складовите каде што постојат силни извори за создавање на експлозивни смеси, покрај општото проветрување, најзагрозените места мораат да се обезбедат со уреди за локално отшмукување.

Во каналите за проветрување и во клима-каналите на местата на навлегувањето на тие канали низ противпожарните ѕидови, низ меѓукатните конструкции, или низ ѕидовите помеѓу пожарните сектори, мораат да се постават противпожарни клапни.

Член 47

За загревање на складовите на запаливи и опасни материји во запалива амбалажа, се користи централно греење или греење со топол воздух.

Член 48

Во складовите на незапаливи материји што се пакуваат во запалива амбалажа, покрај централно греење, можат да се користат и електрични печки и уреди за греење со цврсти, течни и гасовити горива. Овие уреди мораат да бидат обезбедени од испуѓање на жарот и од евентуално разлевање на течното гориво. Подлогите на овие печки мораат да бидат од огнотпорен материјал. Од овие уреди за греење, сите запаливи предмети и складираните стоки мораат да бидат оддалечени најмалку 1,5 m. Ако помеѓу печките и запаливите предмети, односно складираните стоки, се постават заштитници од огнотпорен материјал — растојанието може да се намали на 0,75 m.

Член 49

Во складовите со средна големина и во големите складови, мора да биде обезбедено и назначено местото од кое може да се исклучи струјата во целиот склад, со тоа што мора да се обезбеди посебно исклучување на струјата во секоја просторија на складот.

Член 50

Складовите мораат да бидат заштитени од атмосферско празнење со громобрански уреди.

Сите уреди, цевоводи, садови за преточување и сл., во кои се наоѓаат или се транспортираат запаливи течности и гасови што можат да создадат електростатички електрицитет, мораат да бидат пропишено заземјени.

Член 51

Во складовите на запаливи течности и гасови, на експлозивни, запалива прав, запаливи метали и легури и на токсични материји во запалива амбалажа, не смеат да се наоѓаат инсталации и уреди што можат да предизвикаат пожар. Ако не е можно тоа да се избегне, инсталациите и уредите мораат да бидат така изведени и заштитени што да не претставуваат опасност од пожар за складираните стоки.

Член 52

Складовите од средна големина и големите складови, мораат да имаат инсталации за јавување на пожар и непосредна можност за алармирање на пожарничарската единица.

Со цел за давање општ аларм, заради евакуација на загрозените луѓе и имотот, како и заради собирање на пожарничарите во случај на пожар, складовите со средна големина и големите складови мораат да се обезбедат со сирена електрична или звучна.

Средните и големите складови мораат да бидат опремени со уреди за одведување на дим и топлина.

Член 53

Складовите со голема површина и со високо пожарно оптоварување, мораат да имаат стабилни уреди за гаснење на пожар.

За стабилните уреди за гаснење на пожар со вода и со пена, мора да се обезбеди автоматски прекин на електричната струја во штитената просторија, а подот и дренажата мораат да се изведат така што да го прифатат и насочат излеаното средство за гаснење.

За примена на уредите со гасовито средство за гаснење, мора да се обезбеди затворање на сите отвори во ѕидовите и во меѓукатните конструкции на заштитената просторија, како и прекин на работата на системот за проветрување и климатизација.

Член 54

Во складовите на запаливи течности и гасови со централен систем на разведување, главните вентили за разведување и за поливање на резервоарите мораат автоматски да се затвораат во случај на пожар, односно на активирање на уредите за гаснење.

Член 55

Складовите мораат да бидат снабдени со апарати за гаснење на почетни пожари.

Средствата за гаснење на пожари, како и видот и капацитетот на апаратите за гаснење на пожари, се определуваат врз основа на можните класи на пожарите или на пожарното оптоварување во складот.

Апаратите за гаснење на пожари се поставуваат таму каде што постои потенцијална опасност од пожар. Апаратите се поставуваат врз подот или се закачуваат на ѕидот, на пристапни и видни места.

Член 56

Складовите мораат да бидат обезбедени со вода за гаснење на пожари и со опрема за пренесување на водата.

Член 57

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-21411/2

29 февруари 1980 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

251.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за означување на постапките за заварување, што го има следниот назив и ознака:

Заварување. Означување на постапките за заварување на цртежи. JUS С.Т.3.012

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3534/1
26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3510/1
26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

252.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КООКСИЈАЛНИ КАБЛИ ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за коаксијални кабли за радиофреквенции што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Ознаки на коаксијалните кабли за радиофреквенции — — — JUS N.C0.004
- 2) Свртливи коаксијални кабли за радиофреквенции. RF 75-5-1 — JUS N.C6.057
- 3) Свртливи коаксијални кабли за радиофреквенции. RF 75-7-9 — — JUS N.C6.058
- 4) Свртливи коаксијални кабли за радиофреквенции. RF 75-4-1 — — JUS N.C6.059
- 5) Свртливи коаксијални кабли за радиофреквенции. RF 75-7-8 — — JUS N.C6.060
- 6) Коаксијални кабли за радиофреквенции. RF 75-9-10/20 — — JUS N.O6.090

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на коаксијалните кабли за радиофреквенции што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Ознаки на коаксијалните кабли за радиофреквенции — — — JUS N.C0.004 донесен со Решението за југословенските стандарди за кабли за радиофреквенции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64).

253.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ФЕРОЛЕГУРИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на феролегурите, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Методи за испитување на хемискиот состав на феролегурите. Потенциометриско определување на содржината на хром во феросиликохромот и ферохромот — — — — JUS C.A1.401
- 2) Методи за испитување на хемискиот состав на феролегурите. Гравиметриско определување на силициумот во феросилициумот, феросиликоманганот и феросиликохромот — JUS C.A1.402

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи на испитувањето на хемискиот состав на феролегури. Потенциометриско определување на хромот во силикохром — — — — — JUS C.A1.401

2) Методи на испитувањето на хемискиот состав на феролегури. Гравиметриско определување на силициумот во силикохром — — — — — JUS C.A1.402 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за хемиско испитување на феролегури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/71)।

3) Методи на испитување на хемискиот состав на феролегури. Гравиметриско определување на силициумот во силикоманган — — — — JUS C.A1.407 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за хемиско испитување на феролегури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71);

4) Методи на испитување на хемискиот состав на феролегури. Гравиметриско одредување на силициум во силикокалциум и феросилициум JUS C.A1.506 донесен со Решението за југословенските стандарди за феролегури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72);

5) Методи за испитување на хемискиот состав на феролегури. Потенциометриско определување на хромот во ферохромот и феросиликохромот — — — — — JUS C.A1.408 донесен со Правилникот за југословенските стандарди за феролегури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3532/1
26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милам Крајновиќ, с. р.

254.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ОБОЕНИТЕ МЕТАЛИ И НИВНИТЕ ЛЕГУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на обоените метали и нивните легури што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и на легуриите на алуминиум. Фотометриско определување на содржината на железо во алуминиумот и во легуриите на алуминиум. Метода со ортофенантролин — — — — — JUS C.AL.251

2) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и на легуриите на алуминиум. Фотометриско определување на содржината на бакар. Метода со оксалил-дихидразид JUS C.A1.252

3) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и на легуриите на алуминиум. Гравиметриско определување на содржината на силициум. Метода со перхлорна киселина — — — — — JUS C.A1.254

4) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и на легуриите на алуминиум. Спектрофотометриско определување на содржината на силициум во алуминиум и во легуриите на алуминиум. Метода со редуциран силикомолибденски комплекс — — — — — JUS C.A1.256

5) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и на легуриите на алуминиум. Спектрофотометриско определување на титан — — — — — JUS C.A1.253

6) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиумот и на легуриите на алуминиум. Спектрофотометриско определување на бизмут во алуминиумот и во алуминиумските легури — — — — — JUS C.A1.271

7) Методи за испитување на хемискиот состав на магнезиумот и на легуриите на магнезиум. Определување на цинкот со атомска апсорпциона спектрофотометрија — — — — — JUS C.A1.313

8) Методи за испитување на хемискиот состав на бакарот и на легуриите на бакар. Спектрофотометриско определување на содржината на телур JUS C.A1.617

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиум и алуминиумски легури. Фотометриско определување на железо — — — — — JUS C.A1.251

2) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиум и алуминиумски легури. Фотометриско определување на бакар — — — — — JUS C.A1.252

3) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиум и алуминиумски легури. Гравиметриско определување на силициум (метода со перхлорна киселина) — — — — — JUS C.A1.254 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на хемискиот состав на лесни метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/67);

4) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиум и алуминиумски легури. Фотометриско определување на силициум — — — — — JUS C.A1.256 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на хемискиот состав на лесни метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69);

5) Методи за испитување на хемискиот состав на алуминиум и алуминиумски легури. Спектрофотометриско определување на титан — — — — — JUS C.A1.253 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на хемискиот состав на лесни метали и нивни легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/71).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3530/1

26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

255.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИСОКОНАПОНСКИ ПРОВОДНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за високонапонски проводници за електронски уреди, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Високонапонски проводници со изолација отпорна спрема пламен, за примена во телевизиски приемници и за слични цели — — — — — JUS N.C9.001
- 2) Високонапонски спојни проводници за номинални едносочни напони од 20 и 25 kV и со највисока работна температура од 105°C, за примена во телевизиски приемници JUS N.C9.002

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз високонапонски проводници за електронски уреди што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3508/1

26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

256.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈКИТЕ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за утврдување на состојките на добиточна храна, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Добиточна храна. Определување на пепелта — — — — — JUS E.A1.070
- 2) Добиточна храна. Определување пепелта нерастворлива во хлороводородна киселина — — — — — JUS E.A1.071

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3533/1

26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

257.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за пластични маси што ги има следниот назив и ознака:

- Пластични маси. Стирен-бутадиеен (SB). Маси за обликување. Класифицирање и означување — — — — — JUS G.C1.352

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на пластични маси што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на пет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3504/1
26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милај Крајновиќ, с. р.

258.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИОТ И СИНТЕТИЧКИОТ КРИОЛИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на природниот и синтетичкиот криолит што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Криолит, природен и синтетички. Земање и подготвување на извадоци за испитување — — — — — JUS H.B8.090
- 2) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на силициум. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS H.B8.091
- 3) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на флуор. Волуметриска метода — — — — — JUS H.B8.092
- 4) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на железо. Фотометриска метода — — — — — JUS H.B8.093
- 5) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на натриум. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.B8.121
- 6) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на алуминиум. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.B8.122
- 7) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на калциум. Метода на атомска апсорпција — — — — — JUS H.B8.123
- 8) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на калциум. Комплексометриска метода — — — — — JUS H.B8.124
- 9) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на влага. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.B8.125
- 10) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на слободни флуориди. Волуметриска метода — — — — — JUS H.B8.126

11) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на сулфати. Гравиметриска метода — — — — — JUS H.B8.127

12) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на фосфор. Спектрофотометриска метода — — — — — JUS H.B8.128

13) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на сулфур. Метода на рендгенска флуоресценција — — — — — JUS H.B8.129

14) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на натриум. Метода на атомска апсорпција — — — — — JUS H.B8.130

15) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на алуминиум. Метода на атомска апсорпција — — — — — JUS H.B8.131

16) Криолит, природен и синтетички. Определување на содржината на натриум. Пламенометриска метода — — — — — JUS H.B8.132

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS H.B8.123, JUS H.B8.124, JUS H.B8.126, JUS H.B8.129, JUS H.B8.130, JUS H.B8.131 и JUS H.B8.132, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на техничкиот криолит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/70).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3531/1
26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација
Милај Крајновиќ, с. р.

259.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за телекомуникациони кабли, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Означување на телекомуникационите кабли со воздушно-хартиена изолација и со метална обвивка — — — — — JUS N.C0.003

2) Означување на телекомуникационите кабли со термопластична изолација и обвивка — — — — — JUS N.C0.005

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на телекомуникационите кабли што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Телекомуникации. Ознаки за проводници и кабли — — — — — JUS N.C0.005
донесен со Решението за југословенските стандарди за електрични проводници изолирани со поливинил-маса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/55).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3507/1
26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

260.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАТРИУМ-ХИПОХЛОРИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за натриум-хипохлорит, што го има следниот назив и ознака:

Натриум-хипохлорит, технички
(во раствор). Технички услови — — — — — JUS NB1.105

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 од овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на натриумхипохлорит што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Натриумхипохлорит — раствор,
технички — — — — — JUS NB1 105
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на аноргански киселини, хипохлорити и пероксиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/64).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 21-3505/1
26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

261.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕЧАТЕНИ ПЛОЧИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за печатени плочи што го има следниот назив и ознака:

Технички услови за конструкција и користење на компонентите наменети за монтажа врз печатени плочи — — — — — JUS N.R7.053

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3509/1
26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

262.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СВОРНИ ВИЈЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за сворни вијци што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Сворни вијци за вовртување во челик, класа на изработката А, со навој со крупен чекор — — — JUS M.B1.260
- 2) Сворни вијци за вовртување во сива одливка, класа на изработката А, со навој со крупен чекор — — — JUS M.B1.261
- 3) Сворни вијци за вовртување во лесни метали и нивните легури, класа на изработката А, со навој со крупен чекор — — — JUS M.B1.262
- 4) Сворни вијци за вовртување во челик, класа на изработката А, со навој со ситен чекор — — — JUS M.B1.263
- 5) Сворни вијци за вовртување во сива одливка, класа на изработката А, со навој со ситен чекор — — — JUS M.B1.264

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на сворни вијци што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Сворни вијци за завртување во челик, фина класа на изработка JUS M.B1.260
 - 2) Сворни вијци за завртување во сив лив, фина класа на изработка JUS M.B1.261
 - 3) Сворни вијци за завртување во лесни метали и нивни легури, фина класа на изработка — — — JUS M.B1.262
 - 4) Сворни вијци за завртување во челик, фина класа на изработка, со фин навој, — — — — — JUS M.B1.263
 - 5) Сворни вијци за завртување во сив лив, фина класа на изработка, со фин навој — — — — — JUS M.B1.264
- донесени со Решението за југословенските стандарди за вијци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/68).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на 3 месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-3506/1

26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милян Крајновиќ, с. р.

263.

Врз основа на член 62 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), Сојузниот завод за стандардизација објавува

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОБЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПЛОЧИ ИВЕРИЦИ

Во списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на плочи иверици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/79), во точка 5, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„6. Основна организација удруженог рада Институт за прераду дрвета, Београд, Кнеза Вишеслава 1, са неограниченом солидарном одговорношћу у составу Радне организације Шумарског факултета Универзитета у Београду, са неограниченом солидарном одговорношћу, Београд, Кнеза Вишеслава 1;

7. Радна организација Центар за развој дрвне индустрије са потпуном одговорношћу, Славонски Брод, М.Месића 6/1.“

Бр. 21-3933/1

26 февруари 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милян Крајновиќ, с. р.

264.

Врз основа на член 10 точка 5 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) и на члан 11 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на седницата од 28 февруари 1980 година, донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1980 ГОДИНА

1. Се утврдуваат следните износи на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамашниот текст: Фондот), што во корист на Фондот ќе ги

уплатуваат основните организации на здружен труд, односно републиките и автономните покраини:

— во динари —

	Годишна аконтација на постојачите средства на Фондот	Месечна аконтација на постојаните средства на Фондот
СР Босна и Херцеговина	2.937,100.000	244.758.000
СР Црна Гора	352,600.000	29,383.000
СР Хрватска	6.257,200.000	521,433.000
СР Македонија	1.260,400.000	105,033.000
СР Словенија	3.860,000.000	321,667.000
СР Србија, без автономните покраини	5.553,200.000	462,767.000
САП Косово	431,100.000	35,925.000
САП Војводина	2.446,400.000	
— во првото полугодие		163,093.000
— во второто полугодие		244,640.000
ВКУПНО:	23.098,000.000	
— во првото полугодие		1.884,059.000
— во второто полугодие		1.965,606.000

2. Ако од месечните аконтации и годишната уплата на постојаните средства на Фондот на територијата на републиката односно автономната покраина ќе се оствари износ на аконтацијата на засмет во височината утврдена со оваа одлука, разликата помеѓу износот на аконтацијата што ја уплатиле основните организации на здружен труд и височината на аконтацијата утврдена со оваа одлука ќе ја уплатат републиките, односно автономните покраини во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот во кој основните организации на здружен труд биле должни да ја извршат обврската спрема Фондот во смисла на чл. 8 и 11 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во период од 1976 до 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Бр. 85/12-80

28 февруари 1980 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Директор на Фондот,
Климе Чорбе, с. р.

Претседавач,
Антониски Петар, с. р.

265.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАН ЦВРСТОЧЕЛИЧЕН ГРАНУЛАТ И ЗА ЛЕАН ЧЕЛИЧЕН ТЕРМИЧКИ ОБРАБОТЕН ГРАНУЛАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 22 јуни 1979 година, склучија и потпиша Спогодба за промена на затечените цени за леан цврсточеличен гранулат и за леан челичен термички обработен гранулат, со тоа што производителските работни организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение број 4255 од 12 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Горење — Мута“ — Мута и „Железник“ — Демир Хисар.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

266.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 13 февруари 1980 година, склучија и потпиша Спогодба за промена на затечените цени за челични јажиња, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение број 1231 од 14 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Новкабел“, ООУР „Метална ужад“ — Нови Сад и „Елка“ — Загреб, ООУР „Метална ужарија“ — Задар. Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

267.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ СПОЈКИ ЗА ЦЕВКИ — ФИТИНЗИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 ноември 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани спојки за цевки — фитинзи, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение број 8158 од 14 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Титан“ — Камник и Ливница жезеза и темпера — Кикинда.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

268.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставникот на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ВУЛКАНСКИТЕ ТУФОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставникот на потрошувачите, на 19 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на вулканските туфови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5063 од 7 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Опалска Бреча“ — Куманово, „Опалит“ — Чешиново, „Неметали“ — Врањска Бања, „Монтана“ — Жалец и „Ољка“ — Шмартно об Паки.

Претставник на купувачите-потрошувачите: Деловна заедница на југословенските цементари „ЈУЦЕМА“ — Загреб.

269.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАЛОВИ И ТЕХНИЧКИ СИНИРИ**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 26 декември 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за галови и технички синири, со тоа што производителската работна организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение број 9 од 14 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Филип Кљајић“ — Крагујевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

270.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИНДУСТРИСКИ МАНОМЕТРИ**

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите, на 13 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за индустриски манометри, со тоа што производителската организација на здружен труд може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе

ти продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5579 од 29 февруари 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Борац“ — Белград.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

271.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ ПАРНИ, ВОДОВОДНИ И ГАСНИ АРМАТУРИ, ВЕНТИЛИ И ЗА НИВНИТЕ СПОЈНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 ноември 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани парни, водоводни и гасни арматури, вентили и за нивните спојни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение број 8155 од 14 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 16 производители потписници на Спогодбата.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 40 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

272.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ, ФАЗОНСКИ ДЕЛОВИ, ПРИБОР ЗА ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА, ЖИБО-СПОЈКИ И ФАЗОНСКИ ПАРЧИЊА ЗА САЛОНИТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 23 ноември 1979 го-

дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани водоводни и канализациони цевки, фазонски делови, прибор за водовод и канализација, жибо-спојки и фазонски парчиња за салонити, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение број 8192 од 14 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 9 производители потписници на Спогодбата

Претставници на купувачите — потрошувачи: 40 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

273.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕЛИЧНИ КОТЛИ СО НИЗОК И ВИСОК ПРИТСОК, СО И БЕЗ БОЈЛЕРИ, ЗА НИВНАТА ДОДАТНА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ЗА КОТЕЛСКИ АГРЕГАТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 6 јули 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за челични котли со низок и висок приток, со и без бојлери, за нивната додатна опрема и резервни делови и за котелски агрегати, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени да ги зголемат до 12%.

Цените од Ценовникот важат како во продажбата на големо, франко производител натоварено во превозно средство, вклучувајќи ги вообичаените трошци на работењето и транспортната амбалажа, без данок на промет. Во тие цени е вклучен и процентот за покривање на трошоците во прометот на големо од 6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение број 5202 од 13 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 6 производители потписници на спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 33 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

274.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЛЕАНИ РАДИЈАТОРИ СО ПРИБОР ЗА МОНТАЖА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 23 ноември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на леани радијатори со прибор за монтажа, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 11%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решене број 8159 од 11 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Радијатор“ — Зрењанин, Љеваоница жељеза и творница стројева — Славонска Пожега и РМК Зеница, РО Жељезара „Илијаш“ — Илијаш.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 43 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

275.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ КОТЛИ ОД ТИПОТ РФ И РФБ И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите, на 23 ноември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани котли од типот РФ и РФБ и за нивни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени да ги зголемат до 9%, како и да извршат усогласување заради преминување на продажните цени на големо при условите на продажбата наведени во Спогодбата, а според Ценовникот кој претставува составен дел на Спогодбата.

2. Цените од Ценовникот важат како цени во продажбата на големо, франко место — определувалиште на продавачот на големо, вклучувајќи ги вообичаените трошоци за пакување и транспортна амбалажа, без данок на промет. Во тие цени е вклучен процентот за покритие на трошоците во прометот на големо до 5,5%.

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение број 8193 од 11 март 1980 година.

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Радијатор“ — Зрењанин.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

276.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГЛАВИ НА ШИВАЧКИ МАШИНИ, НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, ЕЛЕКТРОМОТОРИ ЕРР-2 И ПОРТАБЛ КУФЕРИ „L“

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 28 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за глави на шивачки машини, нивни резервни делови, електромотори ЕРР-2 и портабл-куфери „L“, со тоа што производителската организација на здружен труд може да ги зголеми своите затечени малопродажни цени до 13%.

Во цените од точка 1 на оваа спогодба учествуваат за покритие на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5039 од 13 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Владо Бага“; ООУР Творница шивачких машина — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

277.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТИТАНИОКСИД

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите, на 5 септември 1979

година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за титандиоксид, со тоа што производителската организација на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, може да ги зголеми така што највисоката продажна цена да изнесува, и тоа за:

	Дин /т
1) титандиоксид од типот RC 82 и RC 12	31.840
2) титандиоксид од типот RC 84	32.070
3) титандиоксид од типот RC 123, RC 125 RC 823	32.207
4) титандиоксид од типот RC 727	32.468
5) титандиоксид од типот RC 6, RC 8	25.603
6) титандиоксид од типот RC E	24.986
7) титандиоксид од типот RC 2	27.590
8) титандиоксид од типот AC 1	21.700
9) титандиоксид од типот AC 3	22.920

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на ова спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6556 од 7 март 1980 година

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“.

5. Претставник на производителот: „Цинкарна“ — Целје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

278.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕПИЛА ВРЗ БАЗА НА КАУЧУК

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 18 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за лепила врз база на каучук, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, можат да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5902 од 7 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Претставници на производителите: „Борово“ — Борово, „Елзи“ — Приполе „1. мај“ — Чакал, „Тигар“ — Пирот, „Сава“ — Крањ „Донит“ — Мелводе — Камник

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата

279.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПОРЦЕЛАНСКИТЕ САДОВИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 18 јануари 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на порцеланските садови за домаќинството, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 11%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1845 од 7 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Фабрика порцелана — Заечар и „Борис Кидрич“ — Титов Велес.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

280.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА САПУНИ И СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 29 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за сапуни и средства за чистење, со тоа што производителските организации на здружен труд можат да ги зголемат своите затечени малопродажни цени, и тоа за:

1) сапуни	до 12,7%
2) средства за чистење	до 11,8%

Во цените од точка 1 на ова решение учествува то за покривање на трошоците на прометот изнесува, и тоа за:

1) сапуни за перење и други сапуни (освен тоалетни сапуни)	5,3%	10,7%
2) тоалетни сапуни	5,3%	13,3%
3) средства за чистење	5,3%	10,8%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5204 од 7 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 32 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

281.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУМЕНИ ОБУВКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 13 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гумени обувки, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при пропишаните услови на продажбата, можат да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5901 од 7 март 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Борово“ — Борово, „Тигар“ — Пирот, „Вулкан“ — Ниш и „Златар“ — Нова Варош.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Борово“, ООУР Трговинска мрежа — Борово, „Обува“ — Белград, — „Савакомерц“ — Крањ, „Ангро кожа и гума“ — Скопје, „Стотек“ — Краљево, „Ангропромет“ — Ниш, „Ангропромет“ — Пирот, „Текстикол“ — Лесковац, „Тигар“ ООУР Трговинска мрежа — Пирот, „Упикомерц“ — Сараево, „Астра“ — Љубљана и „Нишпромет“ — Ниш.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за хигиенската исправност на водата што служи за јавно снабдување на населението како вода за пиење или за производство на животни намирници наменети за продажба објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА ВОДАТА ШТО СЛУЖИ ЗА ЈАВНО СНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО КАКО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

Во Листата на хемиските супстанции што можат да се наоѓаат во водата за пиење, која претставува

соствен дел на Правилникот за хигиенската исправност на водата што служи за јавно снабдување на населението како вода за пиење или за производство на животни намирници наменети за продажба, во колона 3 се вршат следните исправки:

1) под редниот број 11 наместо: „0,0001“, треба да стои: „0,001“,

2) под редниот број 16 наместо: „200,000“, треба да стои: „200,00“,

3) под редниот број 18 наместо: „0,0005“, треба да стои: „0,005“.

Од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, Белград, 6 март 1980 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги за ослободување на земјата, стекнати во борбата против непријателот

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Лацков одред.

Бр. 82
3 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Сејшел

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

France Albert Rene, претседател на Република Сејшел.

Бр. 87
19 јули 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна	Страна
240. Одлука за измена на Одлуката за ослободување од плаќање на увозни давачки на увозот на мазут, сурова нафта, нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди во гасовита состојба — — — — —	437	
241. Одлука за најмалниот износ на тековните девизни резерви во 1980 година — — — — —	437	
242. Решение за ослободување од плаќање царина на увозот на магнетофони и магнетофонски ленти за потребите на слепи лица — — — — —	437	
243. Правилник за контрола на преминувањето на државната граница и за движење, престој, населување, лов и риболов во граничниот појас — — — — —	438	
244. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	445	
245. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот »Kronen Zeitung« — — — — —	445	
246. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот »Süddeutsche Zeitung« — — — — —	445	
247. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Piccolo“ — — — — —	446	
248. Правилник за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за амплитудски модулирани радиотелефонски емисии со еден боен опсег — — — — —	446	
249. Решение за измена и дополнење на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — — — — —	457	
250. Правилник за техничките нормативи за складовите на запаливи и опасни материи — — — — —	457	
251. Правилник за југословенскиот стандард за означување на постапките за заварување — — — — —	463	
252. Правилник за југословенските стандарди за коаксијални кабли за радиофреквенции — — — — —	464	
253. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на феролегурите — — — — —	464	
254. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на обоените метали и нивните легури — — — — —	465	
255. Правилник за југословенските стандарди за високоапонски проводници за електронски уреди — — — — —	466	
256. Правилник за југословенските стандарди за методите за утврдување на состојките на добиточна храна — — — — —	466	
257. Правилник за југословенскиот стандард за пластични маси — — — — —	466	
258. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на природниот и синтетичкиот криолит — — — — —	467	
259. Правилник за југословенските стандарди за телекомуникациони кабли — — — — —	467	
260. Правилник за југословенскиот стандард за натриум-хипохлорит — — — — —	468	
261. Правилник за југословенскиот стандард за печатени плочи — — — — —	468	
262. Правилник за југословенските стандарди за сворни вијци — — — — —	469	
263. Дополнење на Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на плочи иверици — — — — —	469	
264. Одлука за утврдување на височината на годишната и месечната аконтација на постојаните средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1980 година — — — — —	469	
265. Спогодба за промена на затечените цени за леан цврсточеличен гранулат и за леан челичен термички обработен гранулат — — — — —	470	
266. Спогодба за промена на затечените цени за челични јажиња — — — — —	470	
267. Спогодба за промена на затечените цени за леани спојки за цевки — фитинзи — — — — —	471	
268. Спогодба за промена на затечените цени на вулканските туфови — — — — —	471	
269. Спогодба за промена на затечените цени за галови и технички синџири — — — — —	471	
270. Спогодба за промена на затечените цени за индустриски манометри — — — — —	471	
271. Спогодба за промена на затечените цени за леани парни, водоводни и гасни арматури, вентили и за нивните спојни делови — — — — —	472	
272. Спогодба за промена на затечените цени за леани водоводни и канализациони цевки, фазонски делови, прибор за водовод и канализација, жибо-спојки и фазонски парчиња за салонити — — — — —	472	
273. Спогодба за промена на затечените цени за челични котли со низок и висок притисок, со и без бојлери, за нивната додатна опрема и резервни делови и за котелски агрегати — — — — —	472	
274. Спогодба за промена на затечените цени на леани радијатори со прибор за монтажа — — — — —	473	
275. Спогодба за промена на затечените цени за леани котли од типот РФ и РФБ и за нивни делови — — — — —	473	
276. Спогодба за промена на затечените цени за глави на шивачки машини, нивни резервни делови, електромотори ЕЕР-2 и портабл куфери „L“ — — — — —	473	
277. Спогодба за промена на затечените цени за титанидноксид — — — — —	473	
278. Спогодба за промена на затечените цени за ленила врз база на каучук — — — — —	474	
279. Спогодба за промена на затечените цени на порцеланските садови за домаќинството — — — — —	474	
280. Спогодба за промена на затечените цени за сапуни и средства за чистење — — — — —	474	
281. Спогодба за промена на затечените цени за гумени обувки — — — — —	475	
Исправка на Правилникот за хигиенската исправност на водата што служи за јавно снабдување на населението како вода за пиење или за производство на животни намирници наменети за продажба — — — — —	475	
Одликувања — — — — —	475	